


Х Е М И Ј А



*Интерна скрипта за студентите на
Општа Медицина при УГД Штип
проф. д-р Рубин Гулабоски*

Хемија

Предмет и поделба на хемијата

Хемијата е природна наука што ја изучува материјата, својствата на атомите и хемиските супстанции, како и хемиските реакции во кои стапуваат атомите и супстанциите. Постојат повеќе поделби на хемијата, главно направени врз основа на тоа кој предмет го обработуваат, но, генерално, може да се сретнат термини како неорганска хемија, органска хемија, физичка хемија, биохемија, агроХемија, фармацевтска хемија, медицинска хемија, електрохемија и сл. Она што е потребно да се знае е дека хемијата е интердисциплинарна наука и таа е многу тесно поврзана со другите природни науки, како физиката, математиката, биологијата и сл.

Материја

Целиот Универзум е составен од материја и енергија. Материја е сè она што е околу нас, и сè она што е во нас. Обично, за материјата велиме дека е физичка форма што има маса и што зафаќа определен простор. Материја (доаѓа од латинскиот збор „material“, што значи дрво) може да се дефинира и како секоја форма на маса-енергија што се движи со брзина што е помала од брзината на светлината. Различните видови на материја се наречени супстанци.

Хемијата е природна наука што ги изучува супстанциите, нивните својства, нивната структура и реакциите што ги претвораат супстанциите од еден во друг вид. Хемијата е интердисциплинарна наука, а тоа значи дека материјата што таа ја изучува е тесно поврзана со физиката, биологијата, математиката... Голем дел од резултатите и достигнувањата на хемијата се употребуваат во медицината,

фармацијата, разните индустриски гранки и во секојдневниот живот. Денес животот без хемија е практично незамислив.

Материјата има маса, и според тоа целокупната материја може да биде привлечена од страна на земјината гравитација. Според најголем број на научници до пред почетокот на минатиот век, масата и енергијата биле две различни состојби што можат да бидат разделени и да се разгледуваат поодделно. Ајнштајн бил првиот кој со својата теорија на релативност покажал дека и светлината има маса и дека светлината може да биде привлечена од страна на гравитациските полиња. Тоа покажува дека масата и енергијата се нераздвојно поврзани меѓу себе. Релацијата што ги поврзува количеството на енергија и масата се дадени со една од најпознатите равенки на сите времиња, што е есенцијален дел од теоријата на релативноста: $E=mc^2$. Во оваа равенка E е симбол за физичката величина енергија (има единици J-цули), m е симбол за маса (kg), а c е симбол за брzinата на светлината во вакуум (ms^{-1}). Брzinата на светлината е една од фундаменталните природни константи и таа има вредност од 300 000 km/s или 3×10^8 m/s. Оваа равенка (позната како Ајнштајнова равенка) покажува дека голема количина на енергија е проследена со многу мала промена на масата. Тоа е така поради огромната вредност на константата на брzinата на светлината. Оваа равенка покажува дека масата може да се претвори во енергија, меѓутоа и енергијата може да се претвори во маса. Експериментална потврда на Ајнштајновата теорија е добиена при големиот број на нуклеарни дејствија, при крајот на **Втората светска војна** кога врз Хирошима и Нагасаки во август 1945 год. беа фрлени првите две атомски бомби и беше уништено скоро целокупното цивилно население и 99% од материјалните добра.

Општо гледано, материјата може да постои во неколку агрегатни состојби и тоа: цврста, гасовита, течна, но и во многу состојби што се мутанти од трите основни состојби. Физичката состојба на материјата зависи пред сè од видот и јачината на врските што ги држат честичките од материјата заедно. Кај цврстите супстанции тие сили се многујаки, додека кај гасовите се многу слаби.

За да ја изучиме материјата и нејзините својства, обично користиме **научен метод**. Научниот метод е дефиниран како серија од постапки со кои се докажува

определенено свойство на материјата. Научниот метод се состои (главно гледано) од *Експеримент, Резултати од експериментот, Хипотеза и Теорија*. Експериментите се практични и осмислени дејства што се изведуваат за да се испитаат својствата на материјата. Врз основа на изведените експерименти, ние добиваме *Резултати*, што се најчесто во форма на мерливи величини за определени свойства на системот што го студираме. Врз основа на добиените резултати најчесто конструираме *Хипотеза*, со што ги претпоставуваме својствата на набљудуваниот систем (или на материјата, воопшто). За да ја верификуваме таа хипотеза, обично изведуваме дополнителни експерименти. Откако ќе ја верификуваме хипотезата, следи поставување на *Теорија*, преку која ги описуваме главните својства на материјата што е предмет на набљудување и изучување. Основа на секоја теорија се серија од постулати и математички изрази, преку кои се изразуваат забележаните својства на материјата. Обично, за проверка на теоријата потребни се дополнителни експерименти, и со тие експерименти поставената теорија треба да се верификува (или да се отфрли).

Својства на материјата

Општо гледано, **својствата на материјата** можат да се поделат на **физички и хемиски**. *Својствата што можат да се набљудуваат и мерат без да настанат промени во супстанциите што се присутни во примерокот се наречени физички својства*. Такви се на пр: бојата, мирисот, точка на мрзнење, густина и сл.

Хемиските својства, пак, се изразени преку тенденцијата на материјата да реагира и притоа да се добива нов вид на супстанца. Пример за хемиски својства се топлината на согорување, реактивноста со водата, реактивноста со кислородот и сл. Хемиските својства ќе ги препознаеме по промена на боја, издвојување на гас, појава на талог, ослободување на топлина од системот што го студираме и сл.

Физичките својства на материјата квантитативно се изразуваат преку физички величини. Постојат седум основни физички величини преку кои се изразуваат основните физички особини. Физичките величини се производ од бројната вредност и мерната единица за таа физичка величина. Така на пример,

кажуваме дека овој предмет има маса m од 2 kg, оваа клупа има должина l од 1,5 метри и сл. Основните физички величини се дадени во следната табела:

Табела: Основни физички величини

Физичка величина	SI единица	ознака
Должина (l)	метар	m
Маса (m)	килограм	kg
Време (t)	секунда	s
Термодинамичка температура (T)	Келвин	K
Количество супстанца (n)	мол	mol
Електрична струја (I)	Ампер	A
Јачина на светлина (I_v)	кандела	cd

Покрај основните физички величини, постојат и таканаречени изведенни физички величини. Некои од изведените физички величини се дадени во следната табела:

Табела на некои изведенни физички величини

Физичка величина	SI единица	ознака
Површина (A)	Метар квадратен	m^2
Волумен (V)	Метар кубен	m^3
Густина (ρ)	Килограм врз метар кубен	kg/m ³
Брзина (v)	Метар во секунда	m/s
Сила (F)	Нутн	N=kg m/s ²
Притисок (P)	Паскал	Pa=N/m ²
Енергија (E)	Џул	J = N m

Бројните вредности на основните физички величини можат да бидат помали или поголеми од основните бројни вредности. Секоја од тие бројни вредности има соодветен префикс, даден на латински или грчки. Овие бројни вредности се користат за да имаме подобра математичка и визуелна претстава за многу големи и

многу мали физички величини. Така на пример, наместо да кажуваме дека еден атом има дијаметар од 0,000000000001 може да кажеме дека дијаметарот на атомот е 1 pm (1 пикометар). Поважните префикси за бројни вредности се дадени во следната табела.

Префикси и бројни вредности на помали и поголеми единици

префикс	кратенка	Бројна вредност	префикс	кратенка	Бројна вредност
peta	P	10^{15}	deci	d	10^{-1}
tera	T	10^{12}	centi	c	10^{-2}
giga	G	10^9	milli	m	10^{-3}
mega	M	10^6	micro	μ	10^{-6}
kilo	k	10^3	nano	n	10^{-9}
hecto	h	10^2	pico	p	10^{-12}
deca	da	10	femto	f	10^{-15}

Класификација на Материјата

Материјата, општо гледано, може да се подели на чисти супстанци и на смеси. Чистите супстанци, од своја страна, се поделени на елементи и хемиски соединенија. Множеството од сите истородни атоми во природата се нарекува хемиски елемент. Досега се познати 118 (?) елементи. Од нив 90 се откриени во природата, а останатите се добиени по вештачки пат. Секој елемент има свој симбол (симболите ги предложил шведскиот хемичар Jakob Berzelius (1779-1848)).

Чистите супстанци што со хемиски постапки можат да се разложат на прости чисти супстанци или преку хемиски реакции да се добијат од прости чисти супстанци се нарекуваат хемиски соединенија.

Смесите, од своја страна може да бидат *хетерогени и хомогени*. Карактеристично за хетерогените смеси е тоа што имаат нееднаков (нехомоген) состав во сите делови. Пример за хетерогена смеса е брашно растворено во вода или масло и вода. Хомогените смеси имаат унiformен (еднаков) состав по целата своја содржина. Водата за пиење (тая од чешма или тая што ја купуваме

комерцијално) е пример за хомогена смеса. Тие содржат голем број на компоненти, но нивниот состав е uniformен во секој дел. Во шемата дадена подолу, претставен е преглед кој дава информации како може материјата да се подели и класифицира.



Доколку сакаме една смеса да ја раздвоима на составните компоненти, ќе треба да избереме соодветна постапка за раздвојување. Постапката што ќе ја избереме зависи првенствено од видот на смесата и од природата на поодделните компоненти. Така на пример, ако имаме смеса составена од две супстанции што се разликуваат по големината на честичките, тогаш ќе примениме постапка на филтрација. Доколку пак, компонентите од смесата се разликуваат според нивната температура на вриење (како во нафтата и при варењето на ракија), тогаш ќе примениме постапка наречена дестилација. Во најголем број од случаите, смесите (посебно тие од органска природа) успешно се разделуваат со една техника

наречена хроматографија. Во хроматографските техники имаме развојување на смесите врз база на различна апсорпција на компонентите од една смеса на дадена цврста стационарна фаза (што најчесто се најдува поставена во некоја колона). Така, различни по природа супстанции со различен степен ќе се атсорбираат на цврстата хроматографка подлога. Со пропуштање на соодветен растворувач, најпрво ќе се одвојат супстанциите што најслабо се сврзани (атсорбирани) на стационарната фаза, додека компонентите што најцврсто се атсорбирани на стационарната фаза ќе бидат детектирани последни.


Атоми, молекули и јони

Откривањето на структурата на материјата и атомите бил еден од најголемите предизвици уште од дамнешни времиња. Иницијалните размислувања за структурата на материјата датираат уште од времето на Античка Грција, кога старогрчките филозофи верувале дека материјата се состои од ситни неделливи честички наречени атоми (*atomos*-неделлив). Оттука е добиено и името на зборот атом. Кога се зборува за современите сфаќања за структурата на материјата, почетоците се поврзани со појавата на Атомско молекулска теорија на англичанецот Џон Далтон (прва половина на XIX век). Оваа прва теорија нуди први современи гледишта за материјата и атомите. Атомско молекулската теорија нуди повеќе постулати, од кои најважни се следните:

Постулати:

- Материјата се состои од ситни, неуништиви и неделливи честички наречени атоми
- Атомите на еден ист елемент се идентични
- Атомите на различните елементи имаат различни својства и различни маси
- Хемиските соединенија се образуваат со сврзување на атоми на различни елементи
- При хемиските реакции доаѓа до прегрупирање на атомите и добивање на нови супстанци. При тоа нема ниту создавање, ниту уништување на атомите.

Инаку, под поимот **атом** се подразбира најмалата неделлива честичка од еден хемиски елемент. Атомите можат да егзистираат како индивидуални единки или да влезат во хемиска комбинација. Молекулите, пак, се дефинираат како комбинација од повеќе атоми.



Слика на модел од атом на кислород (лево) и примери за молекули (десно)

Откривањето на структурата на атомите била една од најголемите мистерии со која се соочувале многу генерации на филозофи и научници. Прашањето-“*од што се составени атомите и каква е нивната структура*” било едно од главните преокупации на голем број познати хемичари и физичари. Главните сознанија околу структурата на атомите се добиени кон крајот на XIX век и почетокот на XX век. Еве некои од значајните откритија што придонеле при откривањето на структурата на атомите:

-1877 год. Johnstone Stoney, електричната струја е составена од ситни честички наречени електрони што се делови од атомот;

-1895 год. германскиот физичар Wilhelm Konrad Röntgen ги открива X-зраците што се наречени рентгенски зраци; во 1896 год. Henry Becquerel-ја открива радиоактивноста;

-1897 год. J. Thomson-катодните зраци се честички со негативен електричен полнеж (електрони) чија маса е 1863 пати помала од масата на најлесното атомско јадро-јадрото на водородот;

-1908 год. новозеландскиот физичар Ernest Rutherford утврдил дека радиоактивното зрачење се состои од α (хелиумови јадра) и β (струга од електрони) зраци;

-1909 год. Rutherford-со бомбардирање на атоми од азот со алфа честички се образуваат водородни јадра, наречени протони;

-1932 год. James Chadwick-во атомското јадро постојат честички што немаат полнеж и се наречени неutronи.

Еден од најпознатите експерименти што значително придонел за откривањето на структурата на атомот бил изведен од страна на Rutherford. Rutherford го извел следниот експеримент:

*-на патот на извор од алфа зраци (тие се хелиумови јадра, составени од два протони и два неutronи, значи алфа зраците се двојно позитивно наелектризиран честички) ставил парче од злато, и со помош на микроскоп ставен зад површината на металот набљудувал што се случувало со првобитните алфа зраци што паѓале на површината од златото, т.е. дали тие биле одбиени под некој агол, или пак го задржале својот првобитен правец. Тој забележал дека најголем дел од алфа зраците (позитивни честички) не го смениле својот правец, што имплицирало дека позитивните зраци без проблем поминувале низ атомите на злато на металната фолија а само многу мал дел од зраците биле одбиени и го смениле правецот. Заклучокот од овие резултати бил: делот од каде се одбиваат позитивните алфа честички мора да е позитивен, со многу голема маса и тој дел од атомот е многу мноооогу мал во споредба со димензиите на атомот!


Од овој експеримент, Rutherford извлекол неколку битни заклучоци:

-Атомот генерално гледано е “празен” простор

-Целиот позитивен полнеж и скоро целокупната маса е сместена во многу мал простор наречен јадро

-Електроните се сместени во еден т.н . електронски облак што го окупира јадрото

Значи, во тоа време веќе биле откриени и елементарните честички што влегуваат во состав на атомите, па експериментот на Rutherford придонел за подобро спознавање на структурата на атомите. Така, било генерално прифатено дека атомите се составени од протони, неutronи и електрони. Протоните се сместени во јадрото на атомот и имаат релативен полнеж +1 и релативна маса од 1, 0073 amu (amu-атомски единици за маса). Неutronите се исто така сместени во јадрото на атомите, тие немаат полнеж, а имаат малку поголема маса од протоните и нивната релативна маса е 1, 0087 amu. Електроните се сместени во електронска обвивка на атомот, тие имаат релативен полнеж “-1” и релативна маса од 0, 00055 amu, што е околу 1840 пати помала маса од масата на протоните.



Шематски приказ на експериментот на Rutherford


Табела: Маса и полнеж на честичките што се наоѓаат во атомите

Честичка	Маса	Полнеж
протон	$1,6726 \times 10^{-27}$ kg	$+1,602 \times 10^{-19}$ C
неутрон	$1,6749 \times 10^{-27}$ kg	0
електрон	$9,109 \times 10^{-31}$ kg	$-1,602 \times 10^{-19}$ C

Денес е познато дека во јадрото освен протони и неutronи, постојат и огромен број на други честички, како неутрина, кваркови и сл., но нивната природа и нивните својства излегуваат од рамките на нашиот курс по општа хемија.


(Прашање за 10 поени и за една поголема оценка: зошто масата на протонот е нешто помала од масата на неутронот?)

Кога зборуваме за димензиите на атомот и димензиите на јадрото, добро е да се знае каков е нивниот сооднос, со цел да имаме подобра визуелна претстава за димензиите на атомот. Ако претпоставиме дека јадрото има дијаметар од 1 см, тогаш дијаметарот на атомот би бил 2,5 km! А, од друга страна, (скоро) целокупната маса на атомите е сконцентрирана во јадрото на атомот. Тоа имплицира дека густината на атомските јадра е ооогромна! Таа изнесува 10^{14} g/cm³!!! Така, ако претпоставиме дека имаме волумен од само 1 cm³ исполнет со атомски јадра (тоа е само една капка), таа капка составена од јадра би имала маса од околу 100 милиони тони!!!




Густината на атомското јадро изнесува околу 10^{14} g/cm^3 !!

Врз база на експериментите на Rutherford, данскиот научник Nils Bohr ја претставил првата современа теорија за структурата на атомите. Бор предложил теорија каде атомот го замислис дека е составен од јадро во кое се сместени протоните и неутроните, и електронски орбити-„патеки“, по кои се движат електроните околу јадрото. Значи, јадрото било претставено како да е Сонце, а електроните како планети што кружат околу сонцето. Поради таа аналогија, моделот на Бор бил наречен Планетарен модел на атомот.



Шематски приказ на планетарниот модел на атом на Бор


Иако во тоа време овој модел за атомот бил визуелно добар, сепак тој бил во спротивност со основните физички закони. Имено, познато е во физиката дека секоја честичка (па и електронот) што се движи, постепено губи од својата енергија. Губејќи ја својата брзина и енергија, електронот би требало се повеќе да се приближува до јадрото на атомот и во еден момент електронот би требало да падне во јадрото! Доколку електронот би паднал во јадрото, во кое се сместени протоните (позитивно наелектризирани), тогаш веднаш би настанала реакција помеѓу позитивните и негативните полножи. Последицата од таа реакција би била колапс на атомот, а како што знаеме тоа не се случува во природата и материјата е во голема мерка стабилна и самата од себе не се уништува.



Шематски приказ на движењето на електронот кон јадрото, доколку тој би се движел по патеки-орбити ова движење би довело до колапс на атомите. Овој модел е значи грешен.

Имајќи ги предвид овие сознанија и физички нелогичности на Боровиот планетарен модел за атомот, научниците увиделе дека било неопходно модифицирање на планетарниот модел за атом. Тоа се случило неколку години подоцна, кога е предложена квантно-механичката теорија за структурата на атомите (повеќе за оваа теорија во наредните лекции).

Битен факт што треба да го знаеме е дека во секој атом што се наоѓа во основна елементарна состојба, бројот на протони во јадрото е секогаш еднаков со бројот на електроните во обвивката, односно сите атоми кога се во основна состојба се електронеутрални (немаат вкупен полнеж). Кога еден атом што се наоѓа во основна состојба ќе испушти, или ќе добие еден електрон, тогаш се добиваат наелектризирани атоми или група од атоми наречени катјони-пример Na^+, Li^+ , NH_4^+, Fe^{3+}, U^{6+} ...додека јоните што имаат негативен него полнеж се наречени анјони-пример Cl^-, NO_3^-, PO_4^{3-} .



Атом на натриум во основна состојба има 11 протони, 12 неutronи и 11 електрони


Катјон на Na^+ добиен со испуштање на еден електрон од атомот на Na во основна состојба

Хемиски елементи, изотопи, атомска маса...

Секој атом од било кој хемиски елемент си има сопствено име и симбол. Симболот на хемиските елементи најчесто е кратенка од латинското или грчкото име на елементот, кратенка од името на тој што го открил хемискиот елемент, име од некој заслужен научник, земја на потекло, минерал...Пример: натриум-Na, калциум-Ca, ајнштајниум-Es, полониум-Po, бор-B, европиум-Eu.


Вкупно се познати до сега 118 хемиски елементи во течна, цврста и гасовита агрегатна состојба. Многу од нив се вештачки. Уште колку елементи ќе бидат синтетизирани, тоа не се знае.

Главните карактеристики на секој атом се: бројот на протоните во јадрото на атомот (или бројот на електроните во електронската обвивка), што го даваат атомскиот (или редниот) број на соодветниот елемент во периодниот систем-Z, и вкупниот број на протоните и неutronите во атомското јадро, а тие го даваат масениот број на хемискиот елемент-M.



Постојат случаи кога атоми на еден ист хемиски елемент во јадрото имаат ист број на протони, а различен број на неutronи. Таквите атоми се наречени *изотопи*. Изотопите ќе ги разликуваме по тоа што имаат ист атомски (реден) број а различен масен број.

Пример:



Изотопи на водородот

Атомите што припаѓаат на различни елементи, и имаат ист масен а различен атомски број се нарекуваат *изобари*.



Примери за изобари

Релативна атомска маса

Кога зборуваме за атомите, карактеристично свойство по кое би ги препознавале атомите на различните хемиски елементи, е секако нивната маса.

Меѓутоа, масата на поединечните атоми е мноооогу мала. Така на пример, абсолютната маса на еден атом на водород би изнесувала околу 0,000000000000000000000002 грами. Секако, нелогично и непрактично е да се работи со вакви мали единици за да се изразат масите на атомите. Попрактично е кога се работи со цели броеви, а за да се дојде до една таква ситуација, неопходно е да се воведат релативни единици (релативно значи дека бројната вредност се споредува во однос на некоја друга дефинирана вредност). Така, единицата за мерење на масите на атомите се нарекува атомска единица за маса.

Атомската единица за маса е дефинирана како дванаесеттина од масата на атомот на јаглерод $^{12}_6\text{C}$. Симболот на атомската единица за маса е u .

$$u = \frac{1}{12} m(^{12}_6\text{C})$$

По дефиниција, $m(^{12}_6\text{C})$ е маса на само еден атом јаглерод со масен број А=12. Вредноста на атомската единица за маса изразена во грами е

$$u = 1,992 \times 10^{-24} \text{ g}$$

Релативна атомска маса (A_r) е број што покажува колку пати масата на некој атом е поголема од атомската единица за маса.

$$A_r(E) = \frac{m(E)}{u}$$

при што A_r е бездимензионална величина.

Терминот *релативна молекулска маса* се среќава кај молекулите, и релативната молекулска маса на една молекула е збир од релативните атомски маси на елементите што влегуваат во составот на таа молекула, помножени со соодветните стехиометриски индекси.

Пример: колкава е релативната молекулска маса на молекулите на CO_2 и H_2O ?

$$M_r(CO_2) = A_r(C) + 2A_r(O) = 12 + 2 \times 16 = 44$$

$$M_r(H_2O) = 2A_r(H) + A_r(O) = 2 \times 1 + 16 = 18$$

$$A_r(H) = 1$$

$$A_r(C) = 12$$

$$A_r(O) = 16$$

Овие податоци за релативните атомски маси A_r ги земаме од периодниот систем.

Количество супстанца (mol): поими и дефиниции

Физичката величина **количество супстанца** (n) е една од најзначајните величини во хемијата. Количествоот супстанца е величина што го покажува бројот (множеството) на ист вид единки во одреден систем. Величината количество супстанца дава одговор на прашањето:

-Колку има од некоја супстанца?

Примери:

Во чинијата има три јаболка; во училиницата има 79 студенти; во чашата со вода има 7×10^{24} молекули вода.

Единицата на физичката величина количство супстанца е mol (мол).

Еден мол е количство супстанца што содржи ист број на единки колку што има атоми јаглерод во маса од 12 g ^{12}C .

Експериментално е утврдено дека во 12 g од елементот ^{12}C има $6,022045 \times 10^{23}$ атоми на јаглерод. Овој број ја определува бројната вредност на Авогадровата константа, N_A .

$$N_A = 6,022045 \times 10^{23} / mol \text{ или } N_A = 6,022045 \times 10^{23} mol^{-1}$$

Значи, 1 mol количство супстанца содржи ист број дефинирани единки колку што изнесува бројната вредност на Авогадровата константа.

Инаку, единките за кои станува збор може да бидат атоми, молекули, јони, електрони или произволни групации од честички кои не мора самостојно да постојат.

Бројната вредност на Авогадровата константа се вика Авогадров број.

$$\text{Авогадров број} = 6,022 \times 10^{23}$$

Внимание: Авогадрова константа и Авогадров број не е исто!!!

Авогадровата константа е величина со единица mol⁻¹, а Авогадровиот број е бездимензионална величина.

Кога зборуваме за количство супстанца и за мол, добро е да се добие некоја сликовита претстава колку е голем бројот на единките во количеството супстанца од 1 mol. Имено, Авогадровиот број е Оооогромен!!! Тој изнесува 600 милијарди трилиони атоми!!! Ако сите граѓани на САД (300 милиони) бројат по 12 часа дневно, бројќи еден атом во секунда, 365 дена во годината, тогаш ќе им требаат околу 127 милиони години да ги избројат на пример молекулите на вода во еден мол на вода (т.е. во 18 g вода)!!!

Моларна маса

Под поимот моларна маса на некој елемент или на некое соединение ја подразбирајме масата на еден мол дефинирани единки (символот за моларна маса е M).

-Единици за моларната маса се $[M] = \text{kgmol}^{-1}$

Моларната маса на определен елемент изразена во единици gmol^{-1} бројно е еднаква на релативната атомска маса на елементот, A_r :

$$M(\text{element}) = A_r \text{gmol}^{-1}$$

Пример: $M(O) = 15,999 \text{gmol}^{-1}$, $M(H) = 1,008 \text{gmol}^{-1}$, $M(C) = 12,011 \text{gmol}^{-1}$

Моларната маса, пак, на дадено соединение изразена во единици gmol^{-1} бројно е еднаква со релативната молекулска маса на соединението, M_r :

$$M(\text{soedinenie}) = M_r \text{gmol}^{-1}$$

Пример:

$M(H_2O) = 18,015 \text{gmol}^{-1}$, $M(CO_2) = 44,009 \text{gmol}^{-1}$, $M(CuO) = 79,539 \text{gmol}^{-1}$

Врска помеѓу количеството супстанца, масат и бројот на единки во системот

Масата на 1 mol дефинирани единки (B) е моларната маса на тие единки, $M(B)$. Според тоа, односот на определена маса од единките $m(B)$ и нивната моларна маса $M(B)$ е еднаков на бројот на молови, односно на количеството на определената супстанца $n(B)$.

$$n(B) = \frac{m(B)}{M(B)} \quad n(B) = \frac{N(B)}{N_A}$$


1 mol количество супстанца содржи Авогадров број единки, или онолку единки колку што изнесува бројната вредност на Авогадровата константа N_A .

Според тоа, односот на определен број единки од супстанцата $N(B)$ и Авогадровата константа е еднаков на бројот на молови, односно на количеството

на определената супстанца $n(B)$. Со комбинација на двете горни равенки се добива нова равенка која ја дефинира релацијата помеѓу масата и бројот на единки на определена супстанца со позната моларна маса.

$$\frac{m(B)}{M(B)} = \frac{N(B)}{N_A}$$

Примери за маси на еден мол од неколку различни супстанции
сулфур, јаглерод, жива и железо



При примери за маси на еден мол од неколку различни супстанции
Сулфур, Јаглерод, Жива, и Железо

Како што можеме да забележиме од сликата, за да имаме еден мол од секоја од овие супстанции, треба да измериме различни маси од соодветните супстанции, што првенствено зависи од моларните маси на тие супстанци.

Периоден систем на елементите

Историски преглед

Откако биле откриени доволен број на хемиски елементи, и откако некои од физичките својства на елементите биле точно дефинирани, научниците почнале да размислуваат како откриените елементи да ги класифицираат и систематизираат. Причина за таквите идеи биле фактите дека постоело повторување во определени својства кај различните елементи. Така почнал да се употребува терминот - „периодичност“ во својствата на елементите.

Во 1864 година Newlands предложил т.н. „Закон на октави“, кога забележал дека својствата на елементите се повторуваат после секој осми елемент. Дмитри Менделеев-руски научник, предложил нов периодичен закон што му овозможил да ги предвиди својствата на дотогаш непознатите елементи. Менделеев увидел дека својствата на елементите периодично се менуваат после определен број на атоми.

Елементите во периодниот систем се подредени според зголемувањето на нивните атомски маси. Врз база на својствата на познатите елементи, Менделеев можел да предвиди некои од својствата на тогаш непознати (неоткриени) елементи

со доста голема прецизност. Подоцна, Moseley, Henry Gwyn Jeffreys (1887-1915), ги поставил односите на современиот периоден систем на елементите. Moseley ги студирал соодносите на линиските спектри на разни елементи и ги определил атомските броеви од фреквенциите на вибрациите на X-зраците еmitирани од секој елемент. Moseley утврдил дека својствата на елементите главно зависат од атомскиот број, а не од атомската маса како што предвидел Менделеев.

Периодниот систем на Moseley е оној што е во употреба и денес.

Структура на периодниот систем

Периодниот систем е конструиран според принципот на зголемувањето на атомските броеви на хемиските елементи. Во принцип, својствата на елементите се повторуваат после определен број, најчесто после секои 8 елементи. Периодниот систем е составен од

- Седум хоризонтални низи што се наречени периоди;
- Осум вертикални колони што се наречени групи;
- Секоја група се состои од две подгрупи: подгрупа А и В (А-главна подгрупа, В-споредна подгрупа);
- VIII-B група е наречена нулта група (група на инертни гасови).
- На левата страна на периодниот систем се наоѓаат типичните метали, додека на десната страна се сместени типичните неметали;
- Елементите во рамките на една група имаат слични својства заради идентичните типови на валентни електрони (т.е. електроните што се наоѓаат во последниот електронски слој на секој атом и тие се електроните кои учествуваат во хемиските реакции).

Организација на Периодниот Систем

▪ периоди -хоризонтални редови

Максималната вредност на оксидацијскиот број (валентноста) се совпаѓа со бројот на групата.

Имиња на поодделните фамилии елементи во периодниот систем

Група IA алкални метали

Група IIА земноалкални метали

Група VIIA халогени елементи

Преодни метали

Внатрешни преодни метали (сместени се помеѓу групите на земноалкалните метали и халогените елементи)

-Лантаниди (ретки земји, серија на Лантан)

-Актиниди (серија на транс-ураниуми)


На следната слика дадени се неколку примери од физичкиот изглед на некои од хемиските елементи.

Видови на Хемиски Елементи

метали



неметали



металоиди -
семиметали

Елементи, соединенија и хемиски формули

Елементите се чисти супстанции што се составени од идентични атоми, а може да постојат и како молекули. Соединенија, пак, се комбинација од два или повеќе елементи. *Квалитативниот и квантитативниот состав на соединенијата се изразува преку хемиски формули.* Постојат повеќе видови на хемиски формули, што ги опишуваат соединенијата на различен начин.

Така на пример, *емпириските формули* ни покажуваат од кои елементи е составено едно соединение, и каков е најмалиот однос на елементите што влегуваат во составот на тоа соединение.

Молекуларните формули ни покажуваат од кои елементи е составено едно соединение и каков е вистинскиот однос на тие елементи во определено соединение.

Значи емпириската формула ни го дава најмалиот однос на елементите во едно соединение, додека молекуларната формула ни го кажува точниот однос на тие елементи. Пример: C_6H_6 е молекуларна (вистинска) формула на бензен (вистинскиот однос на С и Н во ова соединение е 6:6). Емпириската формула пак, на бензен ќе биде CH. Постојат и т.н. структурни формули, што ја прикажуваат структурата на едно соединение.

Видови на хемиски формули

	Water	Ammonia	Ethanol
Емпириска формула	H_2O	NH_3	C_2H_6O
Структурна формула	$H-O-H$	$H-N\begin{matrix} \\ H \end{matrix}-H$	$\begin{matrix} H & H \\ & \\ H-C & -C-O-H \\ & \\ H & H \end{matrix}$
Molecular model (ball-and-stick type)			
Molecular model (space-filling type)			

©Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

Каква информација ни дава молекуларната хемиска формула?


Како што кажавме, хемиската формула на едно соединение ни дава квалитативна информација- „од кои елементи е составено едно соединение“, и квантитативна информација- „колкав е бројот на атомите од секој елемент во тоа соединение“.

Пример: H_2O_2

Квалитативни информации што ги добиваме од хемиската формула на водороден пероксид се дека: соединението водород пероксид е изградено од водород и кислород.

Квантитативни информации, пак, што ги добиваме од хемиската формула на водороден пероксид се дека: една молекула водород пероксид содржи два атоми

водород и два атоми кислород. Односот на количествата на водородот и кислородот е определен односот на стехиометричките индекси и изнесува 2:2. Овие квантитативни информации можат да се прикажат и во облик на математички формули.



Правила за пишување и читање на хемиските соединенија

За да знаеме како да ги напишеме хемиските формули за определени соединенија, потребно е да знаеме што е тоа валентност.

Валентност = полнечј на јоните

Валентноста на некој атом е определана од бројот на електрони што атомот ги ангажира за образување на хемиски врски. Корисни правила при пишување на хемиските формули на соединенијата:

-Металите обично формираат позитивни моноатомски јони

-Неметалите главно формираат негативни моноатомски јони

-Валентност на металните јони

-Ако се во група IA од периодниот систем => +1

-Ако се во група IIA од периодниот систем => +2

-Максималната позитивна валентност на металните јони е еднаква на група A #

-Валентност на неметалните јони

-Моноатомски јони

-Група VIA => -2

-Група VIIA => -1

-Максималната негативна валентност на анјоните е

(8-Група A #)

-Соединенијата во основна состојба се електронеутрални, односно збирот на производите од оксидацијски броеви и стехиометриските индекси на елементите во едно соединение е еднаков на нула.



Пример: $+3 + 3(-1) = +3 - 3 = 0$

Најчести типови на соединенија и правила за читање на соединенијата:

Оксидите-се соединенија на елементите со кислородот.

Во оксидите, валентноста на кислородот е -2;

Оксидациската состојба на металите од првата група (алкалните метали) е секогаш +1;

Оксидациската состојба на металите од втората група (земноалкалните метали) е секогаш +2;

-Ако елементот што гради оксид има само една валентност, тогаш, неговата валентност не мора да се чита, бидејќи таа се подразбира:

-Во случај да елементот што гради оксид има повеќе валентни состојби, тогаш мора да се нагласи и неговата валентност

-Прво се чита името на елементот, потоа се кажува неговата валентност и на крај се додава зборот оксид.

Пример:

CaO -калциум оксид; Na_2O -натриум оксид; FeO -железо (II) оксид; Fe_2O_3 -железо (III) оксид; CO -јаглерод II оксид (јаглерод моноксид); CO_2 -јаглерод IV оксид (јаглерод диоксид).

Хидроксиди-се соединенија на металите со OH^- групата.

-Во хидроксидите, полнежот на OH групата е секогаш -1.

-Имињата се читаат така што прво се кажува името на металот, потоа неговата валентност и на крајот се додава зборот хидроксид. Правилата за читањето на валентните броеви важат исто како и кај правилата за оксидите.

Пример:

$NaOH$ -натриум хидроксид; $Mg(OH)_2$ -магнезиум хидроксид; $Fe(OH)_2$ -железо II хидроксид; $Fe(OH)_3$ -железо III хидроксид; $U(OH)_6$ -ураниум IV хидроксид.

Киселини-се соединенија што во вода дисоцираат и даваат H^+ (водороден протон) како катјон и киселински остаток како анјон

Пример: $HA = H^+ + A^-$

Правило: Во киселините, валентноста на водородот е секогаш +1

Безкислородни киселини се киселини што не содржат кислород во својот состав -Имињата на овие киселини се добиваат кога на името на елементот што ја гради киселината се додава терминот -ИДНА КИСЕЛИНА (или -ОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА);

Пример: Безкислородна киселина на хлор ќе се вика хлорИДНА или хлорОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА, а хемиската формула е HCl ; HCl е киселина што дисоцира во вода и притоа дава



Киселинскиот остаток Cl^- се нарекува ХЛОРИД (наставката е ИД);

HF флуорИДНА киселина $HF = H^+ + F^-$; F^- е ФЛУОРИД;

H_2S сулфиДНА киселина $H_2S = 2H^+ + S^{2-}$; S^{2-} е СУЛФИД;


HCN е ЦИЈАНИДНА киселина $HCN = H^+ + CN^-$; CN^- е ЦИЈАНИД.

Кислородни киселини-се киселини што покрај водород и некој друг елемент, содржат и кислород

Правило I: Името на основната кислородна киселина на секој елемент се добива кога на името на елементот што ја гради киселината се додаде наставката -АТНА КИСЕЛИНА (или -НА или -ОВА КИСЕЛИНА)

Пример: Основната кислородна киселина на ХЛОР има формула $HClO_3$ и се вика ХЛОРАТНА КИСЕЛИНА (или ХЛОРНА киселина)

$HClO_3$ дисоцира во вода и при тоа се добива:



Киселинскиот остаток (анјонот) ClO_3^- се нарекува ХЛОРАТ

Основни кислородни киселини на некои елементи

Основна кислородна киселина на азот е HNO_3 -нитратна киселина (опасна)

Основна кислородна киселина на сулфурот е H_2SO_4 -сулфатна киселина (опасна)

Основна кислородна киселина на хромот е H_2CrO_4 -хроматна киселина (опасна)

H_3PO_4 -фосфатна киселина

Кислородните киселини што имаат еден кислороден атом повеќе, од основната кислородна киселина го добиваат префиксот –ПЕР пред името на основната кислородна киселина

Пример: $HClO_3$ беше основна киселина на хлорот-ХЛОРАТНА (или ХЛОРНА) КИСЕЛИНА

$HClO_4$ се вика ПЕРХЛОРАТНА или ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА

Киселинскиот остаток од перхлоратната киселина е ClO_4^- и се нарекува перхлорат:

Внимание: Многу опасна киселина!!!

Кислородните киселини што имаат еден кислороден атом ПОМАЛКУ од основната кислородна киселина добиваат наставка ИТНА (или ЕСТА) КИСЕЛИНА кон името на елементот што ја формира киселината

Пример: $HClO_3$ беше основна киселина на хлорот

ХЛОРАТНА (ХЛОРНА) КИСЕЛИНА

$HClO_2$ се вика ХЛОРИТНА или ХЛОРЕСТА КИСЕЛИНА

Киселинскиот остаток од хлоритната киселина е ClO_2^- и се нарекува хлорит.

Соли се соединенија што се добиваат при реакција на киселините и базите. Во солите учествуваат металните јони од базите и киселинските остатоци од киселините.

Номенклатура на соли

Пример:

$AgCl$ сребро I хлорид

$FeCl_2$ железо II хлорид

$Ca(NO_3)_2$ калциум нитрат

$Y(ClO_4)_3$ итриум III перхлорат

Na_2SO_4 натриум сулфат

$(NH_4)_2S$ амониум сулфид

Е сега, да претпоставиме дека имаме обратна ситуација:

Како ќе постапиме ако го имаме името на солта, оксидот или базата, а треба да ја напишеме хемиската формула?

Примери:

Манган IV оксид

Алуминиум хидроксид

Стронциум сулфат

Бакар I селенат

Олово II перјодат


Железо III сулфид

Амониум фосфат

Пример:

Манган (IV) оксид

Најпрво ги пишуваме хемиските симболи за манган и за кислород



Од даденото име, знаеме дека манганот треба да биде со валентност 4+ а знаеме дека во оксидите кислородот има валентност 2-. Значи, ги пишуваме над симболите за манган и кислород нивните валентни броеви 4+ и 2-. Бидејќи знаеме дека соединенијата треба да бидат електронеутрални треба да најдеме најмал заеднички содржател за 4 и 2, а тоа е 4. Потоа со најмалиот заеднички содржател ги делиме валентностите на манган и кислород, со цел да ги добиеме стехиометриските индекси кај манган и кислород, а тоа ќе ни овозможи да ја напишеме точната формула на манган IV оксид.

The image shows a standard periodic table of elements. Overlaid on the table are several orange boxes and arrows pointing to specific groups of elements, defining them as follows:

- alkali metals:** Groups IA (H) and IIA (Be, Mg).
- alkaline earths:** Groups IIIB (Ca, Sr, Ba) and IVB (Ra).
- transition metals:** Groups VB through IB, including Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, and the lanthanides (Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu).
- post-transition metals:** Groups VIIIB and VIII, including Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, Os, Ir, Pt, Au, Hg, and the actinides (Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr).
- noble gases:** Group VIIA (He) and Group 18 (Ne, Ar, Kr, Xe, Rn).
- semimetals (metalloids):** Groups IIIA (Al, Ga, In), IVA (Si, Ge, Sn, Pb), VA (P, As, Sb, Bi), VIA (S, Se, Te, Po), and VIIA (F, Cl, Br, I).
- halogens:** Groups VIIA (F, Cl, Br, I) and VIIIA (He).

S.K. Lower

Периоден систем на елементите, на кој се претставени и имињата на поодделните групи на елементи. Добро е да ги знаеме овие имиња на групите на елементите (не е задолжително).

Квантно механичка теорија за електронската структура на атомите

Во претходните лекции видовме дека Боровиот планетарен модел за структурата на атомот е неодржлив поради тоа што секоја честичка (па и електронот) што континуирано се движи, постепено ќе губи од својата енергија. Во еден момент, кога брзината на електронот екстремно ќе се намали, електронот ќе треба да падне во јадрото и да изреагира со протонот. *Последица од тоа би било колапс на атомот*, а такво нешто се случува во природата бидејќи сите знаеме дека атомите се доста стабилни, и материјата не се распаѓа сама од себе. Со еден збор, оваа теорија за планетарен модел на атомот била визуелно добра, но била во спротивност со класичните закони на физиката. Поради тоа била потребна промена на теоријата за електронската структура на атомот.

Треба да нагласиме дека *тајната за хемиските својства на супстанциите е скриена во електронската структура на атомот (односно во електроните!)*. Хемиските реакции се резултат на промени во електронската структура на атомите што учествуваат во хемиските реакции. Затоа, за разбирање на хемиските реакции, неопходно е да се проучи детално електронската структура на атомот. Јадрото, односно честичките што се во јадрото, не учествуваат во хемиските реакции.

Под поимот ***електронска структура*** на атомот ќе подразбирааме:

- број на електрони во атомот;
- каде и како се распоредени електроните во атомот и
- колкава е енергијата на електроните.

Електромагнетно зрачење


Голем дел од сознанијата за електронската структура на атомот се резултат на проучувањата на интеракциите помеѓу атомот и светлината. Затоа е неопходно да се запознаеме со основните својства на светлината, со цел полесно да ги сфатиме својствата на електроните и електронската структура на атомот.

Светлината е електромагнетно зрачење. Во природата постојат различни видови на електромагнетни зрачења. На пример: видлива светлина, X-зрачење, радио бранови, топлинско зрачење итн.

Сите електромагнетни зрачења се разликуваат помеѓу себе според енергијата што ја пренесуваат (поседуваат). Секој електромагнетен бран се карактеризира со:

- бранова должина (растојанието помеѓу два брана)
- фреквенција-тоа е број на бранови должини во единица време и
- амплитуда-висина на бранот од основата до максимумот

Карактеристичните величини на еден електромагнетен бран се претставени на сликата подолу



Треба да се напомене дека електромагнетното зрачење има неколку важни особини, од кои најбитни се дека:


-пренесува енергија низ просторот;

-има брзина на движење низ вакуум: $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

-енергијата на секој електромагнетен бран е пропорционална со фреквенцијата, $E=h\nu$ (h е Планкова константа). Овој израз ни кажува дека колку е фреквенцијата на зрачењето ν е поголема, толку е поголема енергијата на тоа браново движење

-фреквенцијата е поврзана со брановата должина со следната релација: $\nu = c / \lambda$ или $\lambda = c / \nu$, каде $\nu \Rightarrow$ фреквенција, $\lambda \Rightarrow$ бранова должина, $c \Rightarrow$ брзина на светлината во вакуум.


Врската помеѓу брановата должина и фреквенцијата е дадена на сликата подолу. Колку е брановата должина поголема, толку фреквенцијата на електромагнетниот бран е помала, и обратно.



Графикот што ја прикажува врската помеѓу брановата должина и фреквенцијата

Целокупното множество на сите електромагнетни зрачења во природата се вика спектар на електромагнетното зрачење. Спектарот на електромагнетни зрачења ги содржи сите зрачења, што се карактеризираат со бранови должини рангирани од метри (радио брановите) до пикометри (гама зраците). Гама зраците, според тоа

поседуваат најголема енергија, а радио зраците имаат најмала енергија. Овие заклучоци за енергијата на гама и радиобрановите се директна последица од равенката што ги поврзува енергијата на брановите со фреквенцијата (односно брановата должина) која гласеше $E = h\nu$ или $E = hc/\lambda$ бидејќи $\nu = c/\lambda$.




Приказ на целосниот електромагнетен спектар на светлината

Како што можеме да забележиме од сликата, брановата должина на гама зраците е приближна на големината на атомското јадро (пикометри), додека брановата должина на радио брановите е приближна со должината на едно фудбалско игралиште (100-тина метри). Погорната слика ни кажува дека електромагнетниот спектар на светлината е континуиран спектар. Со други зборови, кога би зборувале во термини на енергија наместо за фреквенција, електромагнетниот спектар би содржел бранови со енергија рангирани од многу многу голема до многу мала. Таков спектар, на пример, би се добил, доколку замислиме дека имаме на почеток еден многу брз електрон што би се движел по определена патека и кој со текот на времето постепено би ја губел својата енергија.

Феномени што придонесуваат кон откривањето на електронската структура на атомите


Првиот експериментален факт што придонел до полесно разбирање на електронската структура на атомите е добивањето на линиските спектри на некои хемиски елементи. Експериментално било забележано дека спектрите на голем број хемиски елементи не се континуирани, туку се состојат од линии со точно определени бранови должини. Овие линиски спектри се добиваат кога атомите се ексцитираат (електроните добиваат повисока енергија, пр. при загревање) и при враќањето во основната состојба електроните што се ексцитирани зрачат енергија со точно определана бранова должина.

Доколку електроните би се движеле постојано по орбити (како што претпоставил Бор во својот планетарен модел за атом), тие постепено би губеле од својата енергија, и тогаш би се добиле континуирани спектри (односно спектри на зрачење со сите бранови должини, затоа што енергијата на електронот постепено би се намалувала), а не линиски спектри. Ова бил прв факт дека електронот не кружел околу јадрото како планета околу сонцето на начин како што Бор претпоставил.



Линиски емисиони спектри на некои хемиски елементи

Вториот феномен што придонел за подобро разбирање на својствата на електроните и на електронската структура на атомите го објасnil Ајнштајн, а тој феномен е наречен photoелектричен ефект. Photoелектричниот ефект е всушност процес на емисија на електрони од металите, кога врз нив паѓа светлина со определен интензитет (односно со точно определена бранова должина). Ајнштајн забележал дека електрон може да биде избиен од површината на некој метал само ако врз него падне светлина со точно определена енергија или бранова должина, а не со било каква светлина без разлика колку е таа интензивна!!!



Photoелектричен ефект кај атомот на натриум, кога врз него паѓа светлина со точно определена бранова должина

Треба да нагласиме дека светлината се состои од мали енергетски пакети (или честички) наречени фотони. Секој фотон поседува енергија пропорционална на фреквенцијата на зрачењето:

$$E = h\nu$$

h е Планкова константа

$$h = 6,626068 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \text{ kg/s}$$

ν е фреквенција на зрачењето

Кога фотонот се судира со металната површина, неговата енергија се пренесува врз електроните. Дел од енергијата на фотонот се троши за совладување

на привлечните сили меѓу електронот и протоните, а дел на кинетичката енергија што електронот притоа ја добива. Овој експеримент покажал дека електроните во структурата на атомите мора да имаат точно определена, а не било каква енергија! За пронаоѓањето и објаснувањето на фотоелектричниот ефект, Ајнштајн добил Нобелова награда за физика во 1905 год.

Значи, појавата на линиски емисиони спектри кај елементите, и откривањето на феноменот на фотоелектричен ефект биле едни од најзначајните настани во откривањето на електронската структура на атомите. Тие биле предуслов за појавувањето на нова теорија за структурата на атомите, наречена квантно-механичка теорија.

Квантно-механичката теорија за структурите на атомите е теорија што ја опишува структурата на атомите и однесувањето на атомите и молекулите. Таа тргнува од хипотезата:

- ако електронот (честичка) може да стапува во интеракција со светлината (која има бранова природа), тогаш и електронот мора да има одредена бранова природа;
- значи електронот има двојна природа-тој се однесува и како честичка и како бран.

Според постулатите на квантната механика, електромагнетното зрачење (енергијата) се пренесува само во точно определени количини наречени кванди. Видовме дека енергијата што се пренесува помеѓу два системи според квантната механика е дадена со изразот:

$$E = h\nu = hc / \lambda$$

Значи, по аналогија на светлината, и енергијата кај електроните треба да се пренесува во точно определени количини наречени кванди (затоа и областа се вика квантна механика).

Тргнувајќи од овие сознанија и претпоставки, развиена е квантната механика. Таа нуди современи сознанија за електронската структура на атомот и го воведува поимот-атомски орбитали.

Најголем придонес за развојот на квантно-механичката теорија за електронската структура на атомите дал Erwin Schrödinger во 1926 год. Тој ја развил познатата Шредингерова бранова равенка што ја вклучува брановата и

корпускуларната природа на електронот. Таа равенка е основа на новата научна дисциплина наречена бранова механика или квантна механика. Шредингеровата равенка има форма

$$H\psi = E\psi$$

Решенијата на горната Шредингерова равенка се серија од бранови функции, ψ . Функцијата ψ нема конкретно физичко значење, но нејзиниот квадрат ψ^2 е еднаков на веројатноста на наоѓање на електронот во одреден дел од просторот околу атомското јадро. Важно: Според Боровиот атомски модел, видовме дека електронот се движи по определени патеки, наречени орбити. Но, според новиот период на Шредингер, не може да станува збор за определена патека на електронот, туку само за веројатност за наоѓање на електронот во определен дел од просторот околу атомот. По аналогија на имињата за патеките по кои “кружи” електронот, наречени орбити од страна на Бор, **решенијата на Шредингеровата равенка**, што укажуваат на местата каде што постои најголема веројатност да се најде електронот, се наречени **орбитали**.

-**Орбиталите се функции**, тие имаат определен облик што е во врска со дистрибуцијата на веројатноста на наоѓање на електронот на определен дел од просторот. **Тие не се патеки по кои кружи електронот!**

-Според Шредингеровата равенка, за описание на електронските орбитали се користат три квантни броеви: n , l и m_l .

-**Главен квантен број n :**

-Вредностите за n се прости цели броеви: 1, 2, 3, итн.

-Со порастот на n , електронската густина е сè подалеку од атомското јадро.

-Со порастот на n , расте енергијата на електронот, односно електронот е се послабо сврзан со атомското јадро.

-*Орбитален (азимутален) квантен број l :*

-Вредностите за l зависат од n и се движат од 0 до $n-1$ за секоја вредност на n

-Вредностите за l , наместо со бројки, најчесто се означуваат со букви и тоа:

$s(l=0), p(l=1), d(l=2), f(l=3)$.

-Вредностите на l го дефинираат обликот, односно видот на орбиталите.

-*Магнетен квантен број m_l :*

-Вредностите за m_l зависат од l и се движат од $-l, -l+1, \dots, 0, \dots$ до $+l$

-Вредностите на m_l го дефинираат магнетниот момент на еден ист вид орбитали.

m_l го дефинира бројот на дегенериирани орбитали (орбитали со иста енергија) што најчесто се разликуваат само според ориентацијата во просторот.

Да ги погледнеме различните комбинации на квантните броеви, нивната взајемна поврзаност и нивното значење:

-**Кога $n=1$** (прв слој), $l=0$ (s орбитала); $m_l=0$ (има само една вредност за m_l , тоа значи една s орбитала). Значи, првиот електронски слој содржи само една s орбитала.

- **$n=2$** (втор слој): $l=0$ (s орбитала); $m_l=0$; (една вредност за m_l);

$l=1$ (p орбитали): $m_l = -1, m_l=0, m_l=1$; (три вредности за m_l)

Во вториот слој постојат една s и три p орбитали. Дека постојат три p дегенериирани орбитали дознаваме од трите вредности за магнетниот квантен број, диктирани од вредноста $l=1$ за орбиталниот квантен број.

- **$n=3$** (трет слој), $l=0$ (s орбитала); $m_l=0$ (една s орбитала);

$l=1$ (p орбитали); $m_l = -1, m_l=0, m_l=1$ (три p орбитали)

$l=2$ (d орбитали); $m_l = -2, m_l = -1, m_l=0, m_l=1, m_l=2$ (пет d орбитали).

Од вредноста за $l=2$, следуваат пет вредности за m_l , што значи пет дегенериирани d орбитали. Во третиот електронски слој постојат една s, три p и пет d орбитали.

Прегледен приказ за вредностите на квантните броеви, во ситуација за $n=3$

(знати во третиот електронски слој) е даден во следната табела:

n (главен квантен број)	1 (орбитален квантен број) (облик на орбиталите)	ознака на орбиталите со букви (тип на орбитали)	m_l (магнетен квантен број) (ориентација на орбиталите)	број на различни орбитали
3	0	s	0	1
	1	p	-1, 0, 1	3
	2	d	-2, -1, 0, 1, 2	5

Да запамтиме дека:

-Множеството орбитали со ист главен квантен број n се нарекува електронски слој или електронска **лушпа**

-збирот на орбитали со ист главен квантен број n и орбитален квантен број 1, се нарекува електронски подслој или подлушпа.

-Бројот на електронски подслоеви во одреден слој е еднаков со главниот квантен број на слојот. Првиот слој ($n=1$) има само еден подслој (s подслојот).

-Вториот слој ($n=2$) има два подслоеви (s и p подслој).

Третиот слој ($n=3$) има три подслоеви (s, p и d подслој) итн...

-Секој подслој содржи определен број орбитали:

-подслојот s содржи една орбитала;

-подслојот p содржи три орбитали;

-подслојот d содржи пет орбитали;


-подслојот d содржи седум орбитали.

Атомски орбитали


Како што кажавме, атомските орбитали се функции, кои ако се нацртаат добиваат определена геометриска форма.

Запамти: Атомските орбитали не се патеки по кои кружат електроните, во квантната механика нема кружење на електроните! Така на пример, формата на атомската s орбитала е сферно симетрична (кружна), додека пак p орбиталите имаат форма на осумка.



Формите на d и f орбиталите се доста комплицирани. Тоа не значи дека електроните кружат по сфера, кружат по патеки во форма на осумки или прават некои неартикулирани движења по комплицирани патеки. Електроните секако се движат, тие не мируваат, но тие движења во микроскопскиот свет се многу поразлични од движењата на телата во макроскопскиот свет кој ние визуелно го перцепираме. Со еден збор, за честички какви што се електроните, класичните закони на физиката не важат. На подолните слики се дадени геометриските форми на позначајните орбитали, колку да имаме претстава за нивната форма:



s-орбитала



p-орбитали



Да запамтиме:

Според принципите на квантната меаника:


- Атомите се составени од јадро и електронска обвивка
- Во јадрото се сместени протоните и неутроните и ...
- Во електронската обвивка се сместени електроните
- Електроните се наоѓаат сместени во енергетски слоеви (нивоа) со точно определена енергија. Во слоевите постојат подслоеви наречени орбитали во кои се сместени електроните
- Состојбата (енергијата) на електроните во секој атом е описана преку четири квантни броеви-главен, орбитален, магнетен и спинов
- Орбиталите се региони каде постои веројатност да се најде електронот околу јадрото на еден атом, а не патеки по кои се движат електроните!!!
- Постојат 4 типа на орбитали => s, p, d, f
- Во секоја орбитала може да има максимално два електрони, и сите електрони имаат различна енергија-не постојат два исти електрони!!!
- Кога зборуваме за положба на електронот, секогаш зборуваме за веројатност на наоѓање на електронот на одредена позиција.
- Електроните во подалечните електронски слоеви имаат повисока енергија и тие, главно, се електроните што се разменуваат (учествуваат) во хемиските реакции.

Електронска конфигурација на атомите

Кога зборуваме за електрони сместени во орбитали, ние всушност зборуваме за положбата на електроните-каде се тие сместени (поблиску или подалеку од јадрото) и за енергијата на електроните. Колку електроните се во подолните електронски слоеви, т.е. колку се тие поблиску до јадрото, тие имаат пониска енергија. Колку се подалеку од јадрото-енергијата им е повисока.

Околу проблемот за дефинирање на енергијата на електроните, голем придонес дал италијанскиот научник Pauli. Според принципот на Pauli-,,не постојат два електрони кои имаат исти вредности на сите четири квантни броеви, или, со други зборови „не постојат два електрони со идентична енергија,,.

Ако трите квантни броја n , l и m_l за два електрони се идентични, тогаш тие мора да се разликуваат по нивниот спин (односно магнетен момент). Ако два електрони имаат идентични вредности за првите три квантни броеви (n , l и m_l), тогаш тие мора да имаат различен спинов број m_s кој може да има вредности $+1/2$ и $-1/2$. Тоа е исто како и кај живите организми-не постојат два идентични живи организми (освен ако не се клонирани).




Магнетен момент и вредности за спиновиот квантен број на електронот

Е сега, откако знаеме што се тоа орбитали, колку и какви орбитали во секој електронски слој постојат, следното нешто што треба да го научиме е како да ги сместиме електроните во тие орбитали. Знаеме дека секоја орбита може да прими максимум 2 електрони, а знаеме и дека не постојат 2 идентични електрони, односно нема два електрони кои имаат иста енергија (исти вредности на сите 4 квантни броеви).

Принципот на пополнување на електронските орбитали со електрони се нарекува електронска конфигурација на атомите. При конструкцијата на електронската конфигурација, орбиталите едноставно ги представуваме со квадратчиња, а електроните во нив со стрелки.

Шематски електронската конфигурација на неколку хемиски елементи е прикажана на долната слика:



Шематски приказ на пополнувањето на орбиталите со електрони

При пополнувањето на орбиталите со електрони, најпрво се пополнуваат орбиталите што имаат најмала енергија (тие што се најблиску до јадрото), и прогресивно се оди кон пополнување на орбиталите со повисока енергија (како одиме подалеку од јадрото, енергијата на орбиталите се зголемува).

Редослед на пополнување на електронските нивоа

$n=1$ 1s

$n=2$ 2s 2p

$n=3$ 3s 3p 3d

$n=4$ 4s 4p 4d 4f

$n=5$ 5s 5p 5d 5f

$n=6$ 6s 6p 6d

$n=7$ 7s

Прв електронски слој

Втор електронски слој


Трет електронски слој

...

...

...

FOLLOW THE YELLOW BRICK ROAD --
START HERE



Приказ на орбиталите што постојат во електронските слоеви (лево), а на десната слика е прикажан начинот на кој орбиталите се пополнуваат со електрони и максималниот број на електрони што секој слој може да ги прими.

Еве еден пример за преентација на електронската конфигурација:

Кога вредноста на главниот квантен број $n=1$ (тоа е првиот електронски слој), тогаш вредноста на орбиталниот квантен број $l=0$ (рековме 1 прима вредности од 0 до $n-1$). А кога $l=0$, ознаката на таа орбитала е s . Вредноста на магнетниот квантен број m_l е исто така нула, бидејќи m_l прима вредности од -1 до +1. Тоа значи, имаме само една вредност за m_l , а тоа ни кажува дека во првиот електронски слој (за $n=1$) има само една s орбитала. Бидејќи секоја орбитала може да прими максимално два електрони, во првиот електронски слој може максимално да се сместат само 2 електрони! Шематски, орбitalата што постои во првиот електронски слој може да се напише како



Во горниот израз $1s^2$, бројот 1 ни кажува дека тоа е првиот електронски слој (за $n=1$), симболот s ни покажува дека за таа орбитала вредноста на орбиталниот квантен број $l=0$, додека степеновиот показател “ 2 ” ни кажува дека бројот на електрони што максимално можат да се сместат во таа орбитала е 2. Значи, $1s$ орбitalата е орбитала со најниска можна енергија во секој еден атом и таа секогаш прва се пополнува со електрони.

Кога вредноста на главниот квантен број $n=2$ (тоа е вториот електронски слој), тогаш орбиталниот квантен број 1 има две вредности: 0 и 1 (рековме 1 прима вредности од 0 до $n-1$). За вредноста на $l=0$, имаме “ s ” орбитала. Вредноста на магнетниот квантен број m_l , за $l=0$ е исто така нула, бидејќи m_l прима вредности од -1 до +1, за секоја вредност на 1. Тоа значи, за $l=0$ имаме само една вредност за m_l . Меѓутоа, за $l=1$ (р орбитала), m_l има вредности -1, 0, 1 (или вкупно три вредности за m_l , односно имаме три р орбитали). Бидејќи секоја од нив може максимално да прими по 2 електрони, можно е максимално 6 електрони да се

сместат во р орбиталите. Значи, во вториот електронски слој (за $n=2$) има една s орбита и три p орбитали. Електронската конфигурација на вториот електронски слој може кратко да се запише како $2s^2 2p^6$

Електронската конфигурација за вториот електронски слој ($n=2$) е $2s^2 2p^6$

По истата аналогија, може да се запишат и електронските структури на останатите електронски слоеви.

Примери за електронска конфигурација на некои елементи и начин на шематско претставување:

Електронска Конфигурација на некои елементи

Н а т о м

1 електрон

$1s^1$

↑	ELECTRON CONFIGURATION: AUFBAU			total poss. elect.		
	1s	2s	2p			
		2s	2p	8		
		3s	3p	3d	18	
		4s	4p	3d	4f	32
		5s	5p	4d	5f	32
		6s	6p	5d	6f	32
		7s	7p	6d	7f	32

Електронска Конфигурација на некои елементи

Не атом

2 електрони

$1s^2$

N		ELECTRON CONFIGURATION: AUFBAU			total poss. elect.
1s					2
2s		2p			5
3s		3p	3d		18
4s		4p	4d	4f	32
5s		5p	5d	5f	32
6s		6p	6d	6f	32
7s		7p	7d	7f	32

Електронска Конфигурација на некои елементи

Li атом

3 електрони

$1s^2, 2s^1$


N		ELECTRON CONFIGURATION: AUFBAU			total poss. elect.
1s					2
2s		2p			5
3s		3p	3d		18
4s		4p	4d	4f	32
5s		5p	5d	5f	32
6s		6p	6d	6f	32
7s		7p	7d	7f	32

Електронска Конфигурација на некои елементи

Cl атом

17 електрони

$1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^5$



Да запамтиме!!!

-Шематски атомските орбитали се прикажуваат со квадратчиња, а електроните во нив со стрелки со ориентација кон горе и надолу.


-Во секоја орбитала може да се сместат максимум 2 електрони. Орбиталите се пополнуваат со електрони по следниот редослед:

$1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p \dots$ -во иста насока расте и енергијата на електроните-во 1s орбиталата електроните имаат најниска енергија, и таа се зголемува како одиме


Orbital Diagrams for the Ground States of Atoms from Z = 1 to Z = 10

Atom	Z	Configuration	Orbital Diagram		
			1s	2s	2p
Hydrogen	1	$1s^1$			
Helium	2	$1s^2$			
Lithium	3	$1s^2 2s^1$			
Beryllium	4	$1s^2 2s^2$			
Boron	5	$1s^2 2s^2 2p^1$			
Carbon	6	$1s^2 2s^2 2p^2$			
Nitrogen	7	$1s^2 2s^2 2p^3$			
Oxygen	8	$1s^2 2s^2 2p^4$			
Fluorine	9	$1s^2 2s^2 2p^5$			
Neon	10	$1s^2 2s^2 2p^6$			

спрема подалечните орбитали.



Шематски приказ на енергијата на орбиталите




Шематски приказ на пополнување на атомските орбитали на $_{26}Fe$ со електрони

(за вежбање, овој пример за $_{26}Fe$ да се напише во шеми со квадратчиња)


Мнооогу важно!!!

-За да еден електрон премине од една во друга орбитала односно од состојба со пониска кон состојба со повисока енергија, на тој електрон МОРА да му се донесе енергија што ТОЧНО одговара на разликата помеѓу енергиите на атомските орбитали!!!

-Значи, ако еден електрон е сместен во 1s орбиталата и ако сакаме тој да премине во 2p орбиталата, тогаш МОРА на тој електрон да му донесеме енергија точно толку, колку што е разликата во енергиите помеѓу 1s и 2p орбиталите (види на дијаграмот подолу).



Приказ на дозволени премини кога на еден електрон ќе прими енергија за да премине од едно во друго енергетско ниво



Приказ на забранети премини кога еден електрон ќе прими НЕСООДВТЕНО количество енергија за да премине од едно во друго енергетско ниво

Треба да се знае, дека и организацијата на елементите во периодниот систем, е, всушност базирана на електронската конфигурација на елементите. Еве еден пример како се поделени елементите во периодниот систем, според тоа кои орбитали им се пополнуваат со електрони:

Региони во периодниот систем според електронската структура

	1s	2s	3s	4s	5s	6s	7s	3d	4d	5d	6d	2p	3p	4p	5p	6p	7p	1s
s-block elements																		
p-block elements																		
d-block elements					*													
f-block elements					**													

Хемиски врски

Јонска, ковалентна и водородна врска

Во оваа лекција, главните работи што треба да ги запомниме се:

-*Зошто атомите на идентични или различни хемиски елементи меѓусебно реагираат и како доаѓа до нивно сврзување?*

-*Кои се силите што атомите ги држат заедно во соединенијата?*

Електроните на голем број од елементите, кога се во основна состојба, поседуваат голема потенцијална енергија. Како и секој еден објект во природата, така и хемиските елементи се стремат да ја намалат својата потенцијална енергија и да дојдат во една стабилна енергетска состојба. А стабилна состојба кај хемиските елементи, е, во суштина, стабилната електронска конфигурација што ја имаат благородните гасови.

Тоа значи, секој елемент се сврзува во соединенија (т.е. влегува во хемиска реакција) со цел да дојде во состојба во која би имал најниска можна енергија. Под стабилна електронска состојба во хемијата се подразбира состојба на стабилен ОКТЕТ, односно состојба на целосно пополнети електронски орбитали во последниот електронски слој. Тоа е електронската конфигурација што всушност ја имаат Благородните гасови He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Инертните (благородните) гасови се исклучително нереактивни, затоа што нивните енергетски орбитали во последниот електронски слој им се целосно пополнети со електрони, така што атомите на овие елементи се во состојба на многу ниска потенцијална енергија и не покажуваат потенцијал за влегување во хемиски реакции.





Fig. 8.4

Примери за голема потенцијална енергија




JusticeVonBrandt.com

Инертни гасови-тие се стабилни


Јонска врска

За да ја разбереме природата на јонската врска, најдобро ќе биде доколку на еден пример го разгледаме создавањето на соединението натриум хлорид NaCl од елементарен натриум и елементарен хлор. Натриумот е метал со реден број 11 (значи има 11 електрони во електронската обвивка) и тој има електронска конфигурација: $_{11}\text{Na} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. Од електронската конфигурација на Na гледаме дека неговите први два електронски слоеви се целосно пополнети со електрони, додека во третиот електронски слој Na има еден валентен електрон. Со цел да добие стабилна електронска конфигурација на благороден гас што е најблиску до него во периодниот систем (а тоа е неон $_{10}\text{Ne}$), натриумот се стреми да го испушти својот единствен валентен електрон од последниот електронски слој, при што тој би преминал од електронеутрален во еднаш позитивно набиен катјон Na^+ . Од друга страна, пак, хлорот има реден број 17 (значи има 17 електрони во електронската обвивка) и неговата електронска конфигурација е:

$_{17}Cl : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. Како што гледаме, првите два електронски слоја во атомот на хлор се пополнети со електрони, додека во последниот трет (валентен) електронски слој хлорот има седум електрони. Со цел да добие стабилна електронска конфигурација на благороден гас (стабилен октет) што е најблиску до него во периодниот систем (а тоа е аргон $_{18}Ar$), атомот на хлор се стреми да прими еден електрон во неговиот валентен електронски слој. На тој начин, доколку би примил еден електрон, атомот на хлор би имал еден негативен полнеж повеќе во однос на основната електронеутрална состојба, односно би преминал во анјон Cl^- . Така, доколку во еден систем би имале истовремено атоми на натриум и на хлор, тогаш ќе дојде до премин на еден електрон од атомот на натриум кон атомот на хлор. Притоа, атомот на натриум ќе премине во еднаш позитивен натриумов катјон Na^+ , додека атомот на хлор ќе премине во анјон со полнеж -1, т.е. Cl^- . Врската што би се образувала помеѓу Na^+ и Cl^- се нарекува јонска врска, и таа е од чиста електростатска природа (“+” со “-” интеракции). Треба да запомниме дека јонските врски се исклучително силни врски и јонските соединенија се доста стабилни. Шематски, погоре кажаното за настанувањето на јонската врска може да се претстави како на сликите подолу.




Приказ на електроните сместени
во електронските слоеви
во атомот на Натриум




Приказ на електроните сместени
во електронските слоеви
во атомот на хлор





Јонските соединенија имаат строго дефинирана кристална структура. Каде јонските соединенија постојат структурни единки во кои секој позитивен јон е опкружен со определен број на негативни јони и обратно. Тие не постојат како молекули. Обично јонските соединенија се добро растворливи во вода, исклучително цврсти, со високи температури на топење.




Кристална структура на едно јонско соединение литиум јодид (LiI)

Ковалентна врска

Не сите соединенија во природата се од јонска природа. Постојат огромен број на соединенија што не се составени од јони, па затоа било потребно да се разработи друга теорија за да се објаснат врските кај нејонските соединенија. Првиот чекор кон објаснувањето на нејонските врски кај соединенијата го направил G.Lewis. Lewis предложил начин на поедноставно претставување на формирањето на врските меѓу атомите. Имено, при образувањето на хемиските врски, Lewis предложил елементите да се претставуваат со нивните хемиски симболи, заедно со своите валентни електрони што се претставуваат како точки околу симболот на елементот. Знаеме дека валентни електрони се оние електрони што учествуваат во градењето на хемиските врски, и тие се електроните од последниот електронски слој кај секој атом. Како што рековме во претходните лекции, бројот на валентни електрони се совпаѓа со бројот на групата во која се наоѓа соодветниот хемиски елемент. Ако елементот е во III A група, бројот на валентни електрони на тој елемент ќе биде 3 итн.

Пример: Сулфур => S, сместен е во VI A група на периодниот систем, што значи дека сулфурот има 6 валентни електрони, па според Lewis заедно со своите валентни електрони, сулфурот би бил претставен како:



Lewis-овите електронски симболи за некои хемиски елементи се дадени во долната табела:

Lewis Electron-Dot Symbols for Atoms of the Second and Third Periods							
Period	IA ns^1	IIA ns^2	IIIA $ns^2 np^1$	IVA $ns^2 np^2$	VIA $ns^2 np^3$	VIIA $ns^2 np^5$	VIIIA $ns^2 np^6$
Second	Li ·	· Be ·	· B ·	· C ·	: N :	: O ·	: F ·
Third	Na ·	· Mg ·	· Al ·	· Si ·	: P ·	: S ·	: Cl ·


© Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

За разлика од јонската врска, каде имаме премин на електрон од еден кон друг атом и формирање на јони кои потоа меѓусебно интензивно се привлекуваат и се држат заедно, кај ковалентната врска имаме ситуација на делба на електрони помеѓу истородни или различни атоми, со цел да се добие стабилна 8-електронска конфигурација во последниот електронски слој. Притоа, во формирањето на ковалентната врска секој атом учествува со по еден (или повеќе) електрон(и) во креирањето на врската. Електроните што притоа се делат, припаѓаат истовремено и на двата атоми што учествуваат во формирањето на таа ковалентна врска. Школкски пример за ковалентна врска е формирањето на молекула на Cl_2 од два атоми на Cl

Атомот на хлор е сместен во VII A група на периодниот систем, што значи дека Cl има 7 валентни електрони. Доколку имаме два атоми на хлор присутни во еден систем, тогаш секој од двата атоми на хлор би дал по еден електрон, при што би се формирал еден заеднички електронски пар што подеднакво би припаѓал и на двата атоми на хлор. Така ќе се формира една врска во која електронскиот пар е заеднички за двата атоми што ја формираат таа врска, и на тој начин секој од двата хлорни атоми би добил 8 валентни електрони во последниот електронски слој, односно стабилна електронска конфигурација на инертниот гас аргон. Шематски, формирањето на ковалентна врска помеѓу атомите на хлор може да се прикаже на следниот начин:



Неколку карактеристични примери за формирање на ковалентна врска кај познати соединенија се дадени на сликата подолу:




Copyright © Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

Формирање на ковалентни врски во молекулите на водород, кислород, вода и метан


Да го објасниме во овој дел и настанувањето на ковалентните врски во молекулата на вода, од атоми на водород и кислород. Секој атом на водород има електронска конфигурација $1s^1$ (водородот има само еден електрон). За да се добие електронска конфигурација на инертен гас најблизок до него, а тоа е He (He има електронска конфигурација $1s^2$), водородот треба да има уште еден електрон во својот состав. Кислородот пак, има конфигурација $1s^2 2s^2 2p^4$. Значи, тој во последниот електронски слој има 6 валентни електрони. За да дојде до состојба на стабилен октет, му недостасуваат уште 2 електрони. Така, два атоми на водород и еден атом на кислород влегуваат во реакција, при што доаѓа до споделување на по еден пар електрони (по еден електрон од секој атом на водород и два електрони од

атомот на кислород), и притоа се формираат две ковалентни врски. Заедничките електронски парови припаѓаат подеднакво и на атомите на водород и на кислородот. На тој начин, секој атом на водород ќе има по два електрони (така ќе добие стабилна конфигурација на инертниот гас He), а кислородот ќе има 8 електрони во последниот електронски слој (или електронска конфигурација на благороден гас ${}_{10}\text{Ne}$). На таков начин се објаснува постоењето на ковалентните врски. Шематски формирањето на ковалентните врски во молекулата на вода е прикажано на следната слика:



Формирање на ковалентна врска од водород и кислород во молекулата на вода

Треба да напоменеме дека кај одреден број на ковалентни соединенија постојат и исклучоци од правилото за стабилен октет. Такви две соединенија се на пример азот моноксид и фосфор V флуорид. Кај првото постои неполн октет, додека кај второто соединение постои т.н. проширен октет.



Непотполнет октет кај соединението азот моноксид NO и проширен октет кај соединението PF_5

Притоа, треба да напоменеме дека освен единечни ковалентни врски, постојат и т.н. повеќекратни ковалентни врски, во кои два атоми споделуваат два или повеќе пари на електрони. Така, ако два атоми споделуваат 2 пари на заеднички електрони, тогаш имаме настанување на двојна врска, додека тројна врска-3 пари на споделени електрони.

Обично двојната и тројната врска се среќаваат кај:

С атомите; N атомите; O атомите;

С атомите и N, O или S атомите;

N атомите и O или S атомите;

S атомите и O атомите.

Школски пример за двојна врска имаме во молекулата на кислород O_2 што може да се запише како O::O или O=O. Битно е да нагласиме во овој дел и неколку општи карактерискити на ковалентните соединенија. Тие се главно молекуларни супстанци (значи изградени се од молекули), најголем дел од нив се тешко растворливи во вода, растворливи се во органски растворувачи, не спроведуваат електрицитет, имаат релативно ниски температури на топење и не се премногу цврсти. Во следната табела е направена компарација помеѓу својствата на едно јонско соединение (NaCl-готварска сол) и на едно ковалентно соединение (сахароза-обичен шеќер).



Компарадија на својствата меѓу јонските и ковалентните соединенија



Јонски соединенија

Цврсти на собна температура

Многу високи температури на топење

Спроведуваат електрицитет кога се растворени во вода

Јаки електролити

Структурата е изградена од јони со спротивен полнеж

Ковалентни соединенија

не се цврсти како јонските соединенија

генерално, имаат пониски температури на топење

помалку се растворливи во вода отколку јонските соединенија, нивните раствори не спроведуваат електрицитет

Никакви или многу слаби електролити

Тие се молекуларни соединенија изградени од молекули

Компарадија на својствата меѓу јонските и ковалентните соединенија

Јонски соединенија	Ковалентни соединенија
Цврсти на собна температура	Не се цврсти како јонските соединенија
Многу високи температури на топење	Генерално, имаат пониски температури на топење
Спроведуваат електрицитет кога се растворени во вода	Помалку се растворливи во вода отколку јонските соединенија, нивните раствори не спроведуваат електрицитет
Јаки електролити	Никакви или многу слаби електролити
Структурата е изградена од јони со спротивен полнеж	Тие се молекуларни соединенија изградени од молекули

Принцип за препознавање на типот на врската

Многу е битно во хемијата да знаеме како ќе распознаеме каков е типот на врската во едно дадено соединение, дали е јонска, ковалентна и сл.? Голем придонес кон препознавањето на типот на врската помеѓу два атоми во дадено соединение дал Linus Pauling (американски хемичар, еден од ретките добитници на 2 Нобелови награди во 1954 и 1962 година). Pauling, имено придонел кон распознавањето на типот на врските со воведувањето на поимот електронегативност. Електронегативноста се дефинира како релативна способност на атомите да привлекуваат електрони, како сопствени, така и од други атоми.

Правила за електронегативност:

-Електронегативноста се зголемува одејќи од долниот лев агол спрема горниот десен агол на периодниот систем

-Флуорот има најголема електронегативност = 4,0, а најмала електронегативност има франциумот = 0,7. Од ова произлегува дека флуорот има најголем афинитет кон електрони (тој ги сака електроните и ги привлекува кон себе), а франциумот има најмал афинитет кон електроните (ги мрази електроните).

Електронегативностите на најголем број на атомите од периодниот систем се дадени во следната табела:

Електронегативност на елементите Скала на Pauling

IA	IIA											H 2.1	III A	IV A	V A	VI A	VII A
Li 1.0	Be 1.5											B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	
Na 0.9	Mg 1.2	III B	IV B	VB	VIB	VII B	VIII B			IB	II B	Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0	
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.8	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	
Cs 0.7	Ba 0.9	La-Lu 1.1-1.2	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	
Fr 0.7	Ra 0.9	Ac-No 1.1-1.7															

©Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

Според скалата на електронегативност дадена на претходната слика, Pauling ги дефинирал и својствата на врските. Така, тој предложил:

-Кога разликата во електронегативностите (електронегативност=EH) на два елементи што градат врска во едно соединение $EH=0$, тогаш станува збор за НЕПОЛАРНА КОВАЛЕНТНА ВРСКА;

-Кога разликата во електронегативностите (електронегативност=EH) на два елементи што градат врска во едно соединение $0 < EH < 1,5$, тогаш станува збор за ПОЛАРНА КОВАЛЕНТНА ВРСКА;

-Кога разликата во електронегативностите (електронегативност=EH) на два елементи што градат врска во едно соединение $EH > 1,5$, тогаш станува збор за ЈОНСКА ВРСКА.

Пример: Од каков тип се врските во соединенијата $O=O$, H_2O , NaF ?

Неполарна ковалентна $O=O$

Поларна ковалентна врска H_2O

Јонска врска NaF

Како знаеме? Па, едноставно ги гледаме бројните вредности за електронегативност на атомите што учествуваат во градбата на една врска (од претходната табела) и правиме едноставно разлика помеѓу тие електронегативности, и од разликата во електронегативностите заклучуваме за каква врска се работи.


Водородна врска

Водородната врска е една од најбитните врски во универзумот, без неа ниту животот на Земјата, ниту Ние не би постоеле!!!

Молекулата на вода има мала молекулска маса од само 18 (или моларна маса од 18g/mol). Просечната молекулска маса на воздухот е 27. Е сега, бидејќи молекулата на водата има мала маса што помала од просечната молекулска маса на воздухот, водата би била многу слабо привлечена од земјината гравитација и таа не би се наоѓала во долните слоеви на атмосферата, туку би отишла во горните слоеви, а таму ние не би можеле да ја користиме. Е тоа не е така, затоа што кај водата постојат т.н. водородни врски помеѓу различните молекули на вода.


Имено, *врската во молекулата на вода е силно поларна*, бидејќи кислородот има поголем афинитет кон електроните од ковалентната врска што ја гради со водородот (О има поголема електронегативност од H). Така, во молекулата на вода, делот каде што кислородот О има парцијален негативен полнеж, додека деловите од водата каде што се H-атомите во молекулата на вода имаат парцијален позитивен полнеж.

Така, ако имаме повеќе молекули на вода, доаѓа до привлекување на позитивните делови (H-атомите) од една молекула на вода, со деловите со негативен полнеж (O-атомите) од друга соседна молекула вода, при што се создава цврста водородна врска која ги држи молекулите на вода силно поврзани во една компактна структура и затоа водата е течна. Во спротивно, ако нема ваква водородна врска, водата би била во гасна состојба и како што рековме, таа не би постоела во атмосферата, туку ќе отиде нагоре кон стратосферата. А без вода-нема живот!!!



Приказ на формирањето на водородни врски помеѓу молекулите на вода. Со δ^- и δ^+ се означени парцијалните позитивни и негативни полнежи во молекулите на вода.

Водородната врска не се среќава само кај водата. Таа е имено присутна и во огромен број на битни органски и биохемиски молекули, како DNA, протеини, пептиди и сл. Несомнено, водородната врска е еден од клучните фактори за постоењето на животот на Земјата во форма каква што го имаме.



Водородната врска е една од најзначајните врски присутни во молекулите на DNA

Термохемија-енергетика на хемиските реакции

Термохемијата е дел од хемијата што ни дава информации какви се топлинските ефекти при една хемиска реакција. Со други зборови, термохемијата е квантитативна студија на промените во топлината што придружуваат определена хемиска реакција.

Од секојдневното искуство знаеме дека кога растворуваме негасена вар (калциум оксид) во вода, доаѓа до ослободување на големо количество топлина (енергија) од садот во кој го вршиме растворувањето. Кога растворуваме калиум нитрат во вода, тогаш ќе забележиме дека сидовите на садот каде го вршиме растворувањето добиваат пониска температура одошто температурата што ја имале пред растворувањето на калиум нитрат. Ваквите енергетски промени во хемиските системи се предмет на изучување на термохемијата.

Во оваа лекција ќе се запознаеме со терминологијата, значењето и дефинициите што најчесто ги среќаваме во термохемијата.

Терминологија во термохемијата

-*Енергија*-е способност на телата и системите за вршење на работа

-*Кинетичка енергија*-е енергијата што ја има некој систем затоа што се движи

-*Потенцијална енергија*-е енергијата што ја има определен систем поради неговата положба и позиција

-*Внатрешна енергија*-е сума од индивидуалните енергии од сите честички (атоми, јони, молекули) во еден примерок

-Вкупната внатрешна енергија на еден примерок зависи од температурата, видот на честичките и од нивниот вкупен број

Постојат повеќе дозволени системски единици за физичката величина енергија, а најчесто среќавани се следните:

-калорија (cal) е енергија неопходна да се загреје 1g вода за 1 °C

-Joule: 1-cal=4,184 J=1 kg*m²/s²

Еден од најбитните закони во термохемијата е законот за запазување на енергијата што гласи: *Енергијата не може ниту да се создаде ниту да се уништи. Вкупната количина на енергија во Универзумот е константна. Енергијата може само да се претвори од еден вид во друг.*

Во термохемијата, многу често ги среќаваме и термините *систем* и *околина на системот*. Под *систем* ќе го подразбирааме *делот од Универзумот што е предмет на обсервација*, додека *околина* е *остатокот од Универзумот надвор од системот*. Значи, *Универзум = систем + околина*



© Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

Пример за систем и за околина на системот

Во конкретниот пример претставен на сликата погоре, нашиот систем што го разгледуваме е водениот раствор составен од бариум хидроксид и амониум нитрат. Сè друго надвор од тој систем, воздухот што е над растворот, садот во кој е сместен растворот, сидовите на садот, воздухот и предметите што се надвор од садот во кој е сместен нашиот систем, се нарекува околина.

Трансфер на енергија-треба да запомниме дека *енергијата СЕКОГАШ се пренесува од систем со повисока кон систем со пониска температура.* Температурата, пак, е дефинирана како мерка за степенот на загреаност на телата и системите.

Кога зборуваме за **топлина**-ќе подразбираме, всушност, *енергија што протекува или е доведена во некој систем поради разликите во температурата помеѓу набљудуваниот систем и неговата околина.* Симболот за физичката величина топлина е q .

Термохемиска равенка-под овој термин ќе подразбираме *хемиска равенка со која се опишува една реакција, во која е даден и топлинскиот ефект на таа хемиска реакција.*

Пример:



Како што рековме, постојат системи каде имаме зголемување на температурата на околината како резултат на хемиската реакција што се одвива во системот, а има и системи каде доаѓа до намалување на температурата на околината како резултат на хемиската реакција што се одвива во разгледуваниот систем.

Хемиските реакции кај кои што доаѓа до ГУБЕЊЕ на енергијата од системот се нарекуваат ЕГЗОТЕРМНИ РЕАКЦИИ. Хемиските реакции, пак, при кои системот АПСОРБИРА енергија од околината се нарекуваат ЕНДОТЕРМНИ РЕАКЦИИ. Енергетските промени што се случуваат во системите при одвивањето на хемиски реакции најдобро се објаснуваат преку терминот ЕНТАЛПИЈА на системот.

Енталпијата на еден систем е топлина (енергија) што се ослободува или апсорбира при константен притисок во системот. Симболот за физичката величина енталпија е H (единици се нормално Jouл, бидејќи таа е енергија), а енталпијата е дефинирана со изразот:

$$q_p = \Delta H = H_{\text{produkti}} - H_{\text{reaktantii}}$$

каде q_p е топлина при константен притисок, ΔH е промената на енталпијата во системот (или уште се вика и реакциона енталпија) а $H_{produkti}$ и $H_{reaktanti}$ се енталпиите на продуктите и на реактантите што се наоѓаат во системот што е предмет на проучување.


Квантитативно, топлинските ефекти и изразите за егзотермни и ендотермни реакции се дадени во следната шема:

Енталпија е топлина при константен притисок

$$q_p = \Delta H = H_{produkti} - H_{reaktanti}$$


Егзотермна реакција

$$\Delta H = (H_{produkti} - H_{reaktanti}) < 0$$



Ендотермна реакција

$$\Delta H = (H_{produkti} - H_{reaktanti}) > 0$$



Значи, кај егзотермните реакции, промената на енталпијата има ΔH негативна вредност (негативен е знакот пред вредноста на енталпијата затоа што системот што го разгледуваме губи енергија). Таков процес е на пример процесот на смрзнување на водата. Кај ендотермните реакции, пак, промената на енталпијата ΔH има позитивни вредности.

Позитивна вредност за промената на енталпијата значи дека нашиот систем примил енергија од својата околина. Таков процес е на пример процесот на испарување на течната вода и нејзино претворање во водена пареа. Имено, ако сакаме да испариме (да претвориме во водена пареа) одредено количество на вода што е во течна агрегатна состојба, потребно е однадвор да донесеме топлина на течната вода, што значи нашиот систем примил енергија од надвор (од околината).

Прашање: каква реакција ќе биде реакцијата на горење на водород во присуство на кислород, егзотермна или ендотермна, и каков ќе биде знакот пред промената на енталпијата за таа реакција, + или -?

Во термохемијата, често ги среќаваме и термините специфична топлина, моларен топлински капацитет и топлински капацитет.

Под поимот *специфична топлина* го подразбирааме количеството на топлина неопходно да се зголеми температурата на 1 грам од дадена супстанца за 1°C . Специфичната топлина на една супстанца е независна од масата на таа супстанца, но зависи и од природата на супстанцата (не е иста топлината што треба да се донесе на 1 g вода и на еден грам алуминиум за да им се зголеми температурата за 1°C). Како податок да знаеме дека специфичната топлина на водата = $4,184 \text{ J/g}^{\circ}\text{C}$. Изразот што ги поврзува топлината и специфичната топлина е даден со следната математичка равенка:

$$q = m * \Delta H \cdot \Delta T$$

каде q = топлина, J

m =маса, g

S.H. = специфична топлина, $\text{J/g}^{\circ}\text{C}$

Δt = промена на температура, $^{\circ}\text{C}$

Моларен топлински капацитет се дефинира како *топлина што е неопходна да се зголеми температурата на еден mol од дадена супстанца за 1°C .* Исто како и специфичната топлина и моларниот топлински капацитет е зависен од природата на супстанцата. Симболот на физичката величина моларен топлински капацитет е C_m .

Под поимот *топлински капацитет*, пак, подразбирааме *топлина што е неопходна да се доведе на еден систем за да неговата температура се зголеми за 1°C .* Топлинскиот капацитет, секако дека е зависен од масата на супстанцата што ја разгледуваме (не е иста енергијата што треба да се донесе на 1 грам и на 1000 тони вода за да температурата им се зголеми за 1°C), а зависен е и од природата на супстанцата. С е симболот за физичката величина топлински капацитет.

Топлинскиот капацитет е поврзан со специфичната топлина преку следниов израз:

$$C = m * S.H.$$

каде C = топлински капацитет, $\text{J}/^{\circ}\text{C}$

m = маса, g

S.H. = специфична топлина, $\text{J/g}^{\circ}\text{C}$

Термохемиски закони

Постојат три термохемиски закони и значајно е да ги споменеме во овој дел од лекцијата:

Прв термохемиски закон:

Големината на промената на реакционата енталпија ΔH во даден систем е директно пропорционална со количеството на реактантите и продуктите во еден процес.

Втор термохемиски закон:

ΔH за една реакција е еднаква по вредност, но спротивна по знак од ΔH на обратната реакција.





Тоа значи дека реакционата енталпија ΔH за процесот на сmrзнување на водата (односно претворањето на водата од течна во цврста агрегатна состојба, првата равенка во шемата погоре) мора да биде еднаква по бројна вредност, а спротивна по знак со енталпијата за процесот на топење на мразот и негово претворање во течна вода (втората равенка во горната шема).

Трет термохемиски закон:

Вредноста на реакционата енталпија ΔH за една реакција е идентична, без разлика дали таа реакција се одвива директно или во неколку чекори. Математички, овој закон може да се претстави во следниот облик.

$$\Delta H_{\text{вкупна}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \dots$$

Третиот термохемиски закон е во суштина аналоген со Хесовиот закон, кој кажува дека топлинската промена во една реакција што може да се претстави како сума од повеќе реакции, е еднаква на сумите од топлинските промени на соодветните реакции. Според овој закон, со термохемиските равенки може математички да се манипулира и врз нив да се применуваат математички операции, исто како и кај обичните математички равенки. Еве еден пример како тоа може да се направи.



$$\Delta H_{\text{вкупна}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4$$

Што треба да запомниме од оваа лекција:

-Што е егзотермна, а што ендотермна хемиска реакција и каков е знакот на реакционата енталпија за егзотермни и за ендотермни реакции.

-Кои се единиците за енергија

-Што е топлина, што е енталпија, што е специфична топлина, кои се дефинициите за капацитет и за моларен топлински капацитет.

Изучување на својствата на гасовите и растворите

Во овој дел од предметот Хемија ќе се обидеме да ги разгледаме својствата на главните форми во кои материјата се среќава во природата, а тоа се гасовите и растворите. Секако дека тута спаѓаат и цврстите тела, меѓутоа во овој курс својствата на цврстите тела не се од голема важност за нас.

Гасови

Гасовите се наједноставни за проучување од сите агрегатни состојби на материјата. Тоа е така затоа што привлечните сили меѓу молекулите на гасовите се мнооогу мали. Тоа ни овозможува гасовите да ги студираме без притоа да се земаат во предвид ефектите на привлечните сили. Инаку, главен фактор што ќе ни определи дали една материја ќе се наоѓа во гасовита, течна или цврста агрегатна состојба се привлечните сили помеѓу единките (молекулите, јоните...) што ја градат соодветната материја.

Основни својства на гасовите

Гасовите се супстанци што:

- можат да се компримираат
- се шират и го зафаќаат целиот волумен во садот во кој што се наоѓаат
- различните гасови лесно се мешаат меѓу себе
- се опишуваат преку нивната температура, притисокот, волуменот и бројот на молекули (нивното количество супстанца).

Притисокот кај гасовите (P) се дефинира како однос од силата и површината на гасот, т.е. $P=F/A$. Интернационална единица за притисок на гасовите е 1 Паскал (Pa), кој е дефиниран како $\text{kg}/(\text{ms}^2)$.

Некои поважни гасни закони

Boyle-ов закон-овој закон важи при константна температура и маса (m) на гасовите, и тој гласи: при константна температура и маса, волуменот на гасот (V) е обратно пропорционален со притисокот

$$V \propto 1/P$$

$$V = a * 1/P$$

каде со a е означена константата на пропрционалност што зависи од природата на гасот (дали гасот е јаглерод моноксид, кислород, сулфур триоксид и сл.). Boyle-овиот закон може да се запише и во скратена математичка форма, како

$$VP = const$$

$$V_1 P_1 = a = V_2 P_2$$

$$V_1 P_1 = V_2 P_2$$

Зависноста на волуменот од притисокот при константна маса и температура е прикажана на следниот график:




График на зависноста на волуменот од притисокот. Графикот е последица од Boyle-овиот закон

Charles-ов закон-овој закон важи при константен притисок и константна маса:

При константен притисок и маса, волуменот на секој гас е пропорционален со температурата (T):

$$V \propto T$$

$$V = b * T$$

каде b е константа на пропорционалност што зависи од природата на гасот. Чарлсовиот закон може да се запише во скратена математичка форма, како

$$V / T = b$$

$$V_1 / T_1 = b = V_2 / T_2$$

$$V_1 / T_1 = V_2 / T_2$$

Графикот на зависноста на волуменот од температурата, при константна маса и константен притисок на различни гасови е даден на следната слика

Charles'-ов закон





График на зависноста на волуменот од температурата. Графикот е последица на Charles-овиот закон

Неколку визуелни примери за Чарлсовиот закон се дадени на долните слики:



вolumенот на секој гас е пропорционален со температурата- повисока температура=поголем волумен и обратно

Волуменот на секој гас е пропорционален со температурата-повисока температура=поголем волумен и обратно

Имајќи предвид од претходните два закони дека волуменот на гасот е правопропорционален со температурата, а обратно-пропорционален со притисокот, можеме математички да дефинираме еден комбиниран гасен закон, кој би ја имал следната форма:

При константна маса на секој гас, важи релацијата

$$V \propto T / P$$

$$V = d * (T / P)$$

каде d е константа на пропорционалност што зависи од природата на гасот. Овој комбиниран гасен закон може да се запише и во скратена математичка форма, како $VP/T = d$ или

$$\frac{V_1 P_1}{T_1} = d = \frac{V_2 P_2}{T_2} \text{ односно } \frac{V_1 P_1}{T_1} = \frac{V_2 P_2}{T_2}$$

Авогадров закон и моларен волумен

При константен притисок и температура волуменот на секој гас е пропорционален со количеството (моловите) на тој гас

$$V \propto n$$

$$V = g * n$$

каде g е константа на пропорционалност. Авогадровиот закон може математички да се запише во следните форми:

$$V / n = g$$

$$V_1 / n_1 = g = V_2 / n_2$$

$$V_1 / n_1 = V_2 / n_2$$

Директна последица од Авогадровиот закон е дефиницијата за моларен волумен на гасовите V_m што гласи:

-при константен притисок P ($P=101\ 325\ Pa$) и константна T ($T=273,\ 15\ K$), еден мол (1 mol) од секој (идеален) гас заваќа волумен од $22,4\ dm^3$ (или $22,4\ L$)-ова е т.н. моларен волумен V_m . V_m е дефиниран како:

$$V_m = V / n \quad (V_m \text{ има единици } dm^3/mol) \quad V_m = 22,4\ dm^3$$

Ова квантитативно е прикажано на долната слика. На неа гледаме дека 1 mol од секој од гасовите Ar , N_2 и H_2 (а 1 mol од сите овие гасови одговара на различни маси на соодветните гасови) има волумен од 22,4 литри.



	Ar	N_2	H_2
Volume	22.4 L	22.4 L	22.4 L
Pressure	1 atm	1 atm	1 atm
Temperature	0°C	0°C	0°C
Mass of gas	39.95 g	28.01 g	2.02 g
Number of gas molecules	6.022×10^{23}	6.022×10^{23}	6.022×10^{23}

Волуменот што го зафаќаат 1 mol на различни по природа гасови, при стандардни услови е секогаш 22,4 L

Внимавај: Температурата T во сите овие изрази за гасните закони МОРА да е изрзена во К (келвин)

$$T(K) = 273,15 \text{ K} + T(^0\text{C})$$

Ова е релацијата помеѓу термодинамичката температура (T во К) и температурата изразена во Целзиусови степени $T(^0\text{C})$

Закон за идеални гасови

Под терминот “идеален гас” се подразбира гас кај кого нема привлечни сили меѓу молекулите на тој гас. За идеалните гасови важи следната релација:

$$P * V = n * R * T$$

каде R е универзална константа и таа има вредност од $R = 8,314 \text{ J/(mol*K)}$.

Во суштина, равенката за идеални гасови ги обединува претходно споменатите гасни закони. Оваа равенка мора да ја знаеме, бидејќи преку неа можеме да пресметуваме многу важни физички величини на гасовите, како густината, моларната маса и сл. (за ова повеќе на вежби). Кај равенката за идеални гасови има една “мала” дигресија. Имено, равенката за идеална гасна состојба ни кажува дека при температура на 0 К ($T=0 \text{ K}$), волуменот на гасот би требало да биде нула!!! Да размислиме дали е тоа можно???

***Dalton-ов закон за парцијалните притисоци* (овој закон важи за смеса од гасови)**

Вкупниот притисок на смеса од гасови е сума на притисоците од поединечните гасови (парцијалните притисоци) на гасовите што ја сочинуваат таа гасна смеса:

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + \dots$$

каде $P_T \Rightarrow$ вкупен притисок на гасната смеса

$P_1 \Rightarrow$ парцијален притисок на гасот бр. 1


$P_2 \Rightarrow$ парцијален притисок на гасот бр. 2

$P_3 \Rightarrow$ парцијален притисок на гасот бр. 3

$P_4 \Rightarrow$ парцијален притисок на гасот бр. 4

Далтоновиот закон за парцијалните притисоци наједноставно ќе го разбереме од следната слика:


Dalton'-ов закон за парцијалните притисоци



На левата страна, во два садови кои се поврзани меѓу себе имаме два различни гасови, He и H₂. Пред овие гасови да се измешаат, притисокот во левиот сад (каде е сместен He) е 152 mm живин столб (ова е алтернативна мерка за притисок), додека притисокот во садот каде што е сместен H₂ гасот е 608 mm живин столб. Потоа, во едниот од садовите каде што е сместен He додаваме масло, сè додека волуменот на тој сад не биде целосно исполнет со масло. Бидејќи хелиумот не се растворува во маслото, тој преку спојката (која сега ќе ја отвориме) ќе премине на десната страна, т.е. во садот каде што се наоѓа H₂ гасот. Ако сега го измериме вкупниот притисок во десниот сад во кој постојат и двата гасови, ќе видиме дека тој притисок е еднаков на 760 mm живин столб, односно тој е едноставно сумата од поединечните (парцијалните) притисоци на обата гаса пред тие да се измешаат. Тоа е суштината на Далтон-овиот закон.

Реални гасови

Во природата не е сè така идеално, како што ние претпоставивме кај идеалните гасови. Гасовите во природата се реални гасови, и тие имаат конечен волумен на температура од 0 К. Кај реалните гасови постојат привлечни сили помеѓу честичките (молекулите) што го сочинуваат гасот. Така, притисокот што честичките од гасот го вршат врз сидовите на садот во кој би биле тие затворени, е помал доколку би бил пресметан врз основа на равенките за идеални гасови. Тоа е затоа што дел од силите на честичките се ангажирани во интеракции помеѓу самите молекули на гасот. Шематски, таа ситуација е прикажана



Приказ на притисокот што го вржат реални гасови врз сидовите на садот, кога се затворени во сад со конечен волумен

Да напоменеме само дека состојбата на реалните гасови најдобро е описана со Van der Waals-овата равенка која ја има следната форма:

$$(P + a/V^2)(V - b) = nRT$$

каде

a-е фактор што ги опишува привлечните сили помеѓу честичките од гасот *a*,
b-е резидуален волумен

Раствори

Во хемијата, под поимот *раствор* се подразбира хомогена смеса од две или повеќе супстанци. Значи, за да имаме раствор, неопходно е да имаме најмалку 2 различни супстанци што можат во определена мерка да бидат мешливи меѓу себе. Растворите се едни од најбитните системи во хемијата, а тоа е поради фактот што најголем број од хемиските реакции се изведуваат токму од раствори. Секој раствор е составен од растворувач и растворена супстанца. Растворувач е супстанцата што е присутна во поголема количина во растворот, или алтернативно растворувач е супстанцата што би имала иста агрегатна состојба како и крајниот раствор.

Растворувачот може да биде во течна или во гасовита агрегатна состојба. Супстанцата што е присутна во помала количина во растворот се нарекува растворена супстанца. Растворената супстанца може да биде во гасна, течна или цврста агрегатна состојба. Еден школски пример за раствор е растворот составен од вода (растворувач) и готварска сол (растворена супстанца), даден на сликата подолу:



Пример за приготвување на раствор

Во зависност од агрегатната состојба, постојат три вида на раствори и тоа:

- гасни раствори-воздухот
- течни раствори-пијалоците, водата што ја пиеме
- цврсти раствори-челикот и сите легури

Терминологија кај растворите

Во зависност од тоа колкав дел од растворената супстанца е растворен во растворувачот, растворите може да се поделат на:


-Заситени раствори-

тоа се раствори што содржат нерастворен дел од растворливата супстанца (при дадена температура) и

-Незаситени раствори-

тоа се раствори што содржат помалку од максималната можна количина на растворливата супстанца. Еден пример за заситени раствори е даден на следната слика:

Заситен раствор



Мешливи и немешливи течности

Пример за мешливи течности-вода и алкохол


Пример за немешливи течности-вода и масло, вода и октанол и сл.

Кај немешливите течности постои видлива граница помеѓу двете течности. Битна работа што треба логички да ја препознаваме при мешањето на две течности или при процесите на растворувањето е: Како можеме врз база на структурата на растворувачот и структурата на растворената супстанца да претпоставиме дали ќе дојде до мешање (растворување) на две супстанции или не? Одговор на тоа ни дава природата односно поларноста на супстанциите. Тоа е факторот што најчесто дава прелиминарни информации дали две течности ќе бидат мешливи или не. Ако на пример имаме две течности што се поларни, тогаш се очекува тие да бидат добро мешливи, пример алкохол и вода (растворот десно на сликата). Доколку пак едната течност е поларна, а другата неполарна (вода и масло, како на сликата лево), тогаш мала е веројатноста двете течности да бидат мешливи. Слична аналогија важи и кај растворите. Ако растворувачот е поларен и ако растворената супстанца е од јонски или од поларно-ковалентен карактер, тогаш се очекува растворување на растворливата супстанца во растворувачот. Доколку пак растворувачот е неполарен (такви се голем број од органските растворувачи, како на пример ацетон, октанол, нитробензен), тогаш мала е веројатноста дека ќе дојде до меѓусебно растворување. Два примери за мешливи и немешливи течности се претставени на следната слика:



©Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

Прашање: Натриум сулфат (Na_2SO_4) е јонско поларно соединение. Во кои од следниве растворувачи очекуваме да се раствори натриум сулфат?



Електрични својства на растворите


Едно од најкарактеристичните својства на растворите е нивната способност да спроведуваат електрична енергија. Ова својство главно го поседуваат растворите во кои растворените супстанци се јонски соединенија. Јонските соединенија (најголемиот дел од нив) во вода не постојат како здружени единки или како молекули, туку тие под дејство на водата дисоцираат на позитивни и негативни јони.

Процесот на разложување на соединенијата на јони кога ќе се растворат во вода се вика електролитна дисоцијација. Присуството на јони што имаат електричен полнеж е вушност предуслов да може низ растворите да се пренесува електрична струја, кога во таквите системи се внесат спроводници (електроди) чиј потенцијал е контролиран од надворешен извор.

Да запомниме дека електролити се најголем дел од киселините, базите и солите.


-*Как електролит*-е оној што е целосно јонизиран во растворите, NaCl , HCl , NaOH ... Кога на пример имаме растворено NaCl во вода, тогаш во водениот раствор НЕ ПОСТОЈАТ ЕДИНКИ на NaCl , туку натриум хлоридот е ЦЕЛОСНО дисоциран на Na^+ катјони и Cl^- анјони што се солватирани (обиколени) со молекули од вода. Така е и со сите останати јаки електролити, кога се растворени во вода, кај нив постојат само јони. Јаки електролити се на пример сите соли, од киселините-азотната киселина, сулфурната киселина, хлоридната киселина, од базите-натриум хидроксид, литиум хидроксид, калиум хидроксид.

Еве неколку примери за електролитна дисоцијација на јаки електролити во вода:



-*Слаб електролит*-е оној што е делумно јонизиран во растворите, такви се-оцетна киселина, винска киселина, цијановодородната киселина, амонијакот (т.е. амониум хидроксид). Значи, кога имаме раствор на оцетна киселина растворена во вода, тогаш, бидејќи оцетната киселина е слаб електролит, во растворот ќе имаме определен (мал) број на јони (ацетатни анјони и протони) ошт потекнуваат од дисоцијацијата на оцетната киселина, но во значително поголем број ќе имаме присутни недисоцирани молекули од оцетна киселина.

Еве неколку примери за електролитна дисоцијација на слаби електролити во вода:



-Не-електролити-нејонски раствори-такви се на пример растворите на голем број органски соединенија што се главно ковалентни соединенија-раствор на алкохол во вода, раствор на етер во вода, нафта и сл. Овие соединенија се главно молекулски соединенија и во вода не дисоцираат, туку постојат како стабилни молекули. Различните електрични својства на различни (по природа) раствори визуелно може да се перцепираат од следните неколку дијаграми:

Електрична спроводливост на раствор на алкохол (етанол) растворен во вода



Електрична спроводливост на слаб електролит-во овој случај имаме раствор на оцетна киселина во вода


**Електрична спроводливост на слаб
Електролит-во овој случај имаме раствор на
оцетна киселина во вода**



©Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

Електрична спроводливост на јак електролит-во случајов имаме растворено NaCl-
готварска сол во вода

**Електрична спроводливост на Јак
Електролит-во случајов имаме растворено
NaCl-готварска сол во вода**



©Houghton Mifflin Company. All rights reserved.


Причини поради кои доаѓа до растворување на супстанциите во вода

Објаснување на јон-дипол интеракциите


Во овој дел, добро е накратко да се запознаеме на кој начин јонските и поларните соединенија се растворуваат во вода. При изучувањето на својствата на јонската врска видовме дека водата е поларно соединение. Молекулата на вода, имено, има позитивен дел (парцијален полнеж) што се наоѓа на атомите на водород и негативен дел (негативен парцијален полнеж) што е сконцентриран на кислородниот атом. Тоа е така поради различниот афинитет кон електроните (различната електронегативност) на кислородот и водородот (кислородот, нели, имаше поголем афинитет кон електронот, па затоа тој ги привлекува електроните од ковалентната врска со водородот повеќе спрема себе).

При растворувањето во вода, на пример на некое јонско соединение, позитивните јони од кристалната решетка на тоа соединение се привлечени од негативниот дел од молекулите на вода, додека негативните јони од јонското соединение (ајоните) се привлечени од позитивните делови на молекулите од вода. На тој начин доаѓа до разрушување на кристалната решетка од јонското соединение и до извлекување на јоните од кристалната решетка кон водата.

Во водата јоните што се растворени не се наоѓаат слободни, туку тие се солватирани (обиколени) со повеќе молекули од вода. Овој процес на растворување на соединенијата во вода се нарекува хидратација. Два примери за растворување на јонски соединенија во вода се претставени на сликите подолу:



Шематски приказ на растворувањето на NaCl во вода



Приказ на процесот на растворување на јонското соединение литиум флуорид LiF во вода

Начини на изразување на квантитативниот состав на растворите

Многу често постои потреба да ги изразиме составите на растворите, односно да претставиме каков е составот (количински или масен на еден раствор). Постојат повеќе начини на изразување на квантитативниот состав на растворите. Со физичките величини со кои се изразува квантитативниот состав на растворите, всушност, ние дознаваме КОЛКУ имаме од растворената супстанца (или од растворувачот) во еден раствор. Квантитативниот состав на растворите може да се изрази преку густината, количинската и масената концентрација или преку масени или количински уделни.

Начини на изразување на квантитативниот состав на растворите

Густина на растворите ρ - е однос од масата на растворот и волуменот на растворот:

$$\rho \text{ (раствор)} = m(\text{раствор}) / V(\text{раствор}) \quad \text{единици се kg/dm}^3$$

Масен удел w - е однос на масата на определена супстанца (растворена супстанца или растворувач) и вкупната маса на целиот раствор, се изразува во проценти
А-растворена супстанца; В-растворувач

$$w(A) = m(A) / [m(A) + m(B)] \%$$

Масена концентрација γ - е однос на масата на растворената супстанца и волуменот на растворот

$$\gamma = m(B) / V \text{ (раствор)} \quad \text{единици се kg/dm}^3$$

Количинска концентрација c - е однос на количеството на растворената супстанца (моловите и волуменот на растворот)

$$c = n(B) / V \text{ (раствор)} \quad \text{единици се mol/dm}^3$$


Примената на овие формули најдобро ќе ја сфатиме преку практични примери и решавање на задачи. Тоа е важен дел од нумеричките вежби по предметот хемија (погледнете го Практикумот и следете ги внимателно теоретските вежби со асистентките, решавањето на вакви задачи е многу битен сегмент за успешна реализација на предметот Хемија).

Хемиски реакции


Како што знаеме од секојдневното искуство, хемиските реакции се процеси при кои настапуваат хемиски промени на елементите или соединенијата што се учесници во конкретниот процес. Дека во еден систем се одвива хемиска реакција најлесно ќе препознаеме ако во текот на процесот се издвојува гас, се променува бојата на растворот или се добива цврст талог-тоа се визуелни хемиски промени.

Во хемиските реакции имаме супстанци што се присутни на почетокот на хемиската реакција и тие се нарекуваат РЕАКТАНТИ, и супстанци што се добиваат на крајот од хемиската реакција, тие се нарекуваат ПРОДУКТИ. Значи, во хемиските реакции реактантите претрпираат хемиски промени и притоа се добиваат продукти.




-Пример за една хемиска реакција




Вообичаен начин во хемијата е хемиските реакции да се претставуваат со помош на хемиски равенки. Хемиската равенка се состои од хемиски формули и симболи на супстанциите што учествуваат во една хемиска реакција. Вообично, на левата страна од хемиските равенки се пишуваат хемиските симболи и формули на реактантите, додека хемиските симболи на продуктите се од десната страна на хемиската равенка. Бидејќи знаеме дека во хемиските реакции вкупниот број на атомите од секој хемиски елемент не се менува (атомите ниту може да се уништат, ниту да се добијат од “некаде”), хемиските равенки скоро секогаш се изедначуваат. При изедначувањето, пред хемиските формули од левата и десната страна се пишуваат соодветни СТЕХИОМЕТРИСКИ КОЕФИЦИЕНТИ (позитивни цели броеви). Тоа се прави за бројот на истородни атоми од секој хемиски елемент од левата и десната страна на хемиската равенка да е еднаков.



Еве неколку примери за хемиски реакции:



Да го разгледаме примерот на првата хемиска равенка што е изедначена:



Стехиометриските индекси во оваа хемиска реакција се: 1 пред CH_4 , 2 пред O_2 , 1 пред CO_2 и два пред H_2O . Поради тоа што 1 како стехиометриски коефициент не се пишува, стехиометриските коефициенти пред CH_4 и пред CO_2 се изоставени. Стехиометрскиот коефициент напишан пред соодветната формула ги множи сите атоми на хемиските елементи што се вклучени во таа формула. Така,

од горната хемиска равенка гледаме дека бројот на С, Н и О атоми од левата и од десната страна на хемиската равенка е еднаков.

Стехиометриските коефициенти во хемиските равенки, всушност, ни кажуваат КОЛКАВ Е БРОЈОТ НА МОЛОВИТЕ од соодветните соединенија (или соодветните атоми) што учествуваат во дадената хемиска реакција. Така, од хемиската равенка $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ можеме да извлечеме заклучок дека во оваа хемиска реакција 1 мол CH_4 реагира со два мола O_2 и при тоа се добиваат 1 мол CO_2 и 2 мола H_2O . Значи, *стехиометриските коефициенти ни го покажуваат квантитативниот однос на количествата на супстанциите што учествуваат во дадена хемиска реакција*. Израмнувањето на хемиските равенки, како и решавање на задачи од пресметки врз основа на хемиските равенки се предвидени во поопширен формат во теоретските вежби по предметот Хемија.


Класификација на хемиските реакции

Постојат повеќе видови на хемиски реакции и нивната класификација е направена главно во зависност од видот на продуктите што се добиваат, природата на реактантите, механизмот на одвивање на реакциите и сл. Генерално, хемиските реакции можеме да ги поделиме на следните групи:

- Реакции на комбинирање или синтеза
- Реакции на разградување
- Јонски реакции и реакции при кои доаѓа до преципитација (формирање талог) (познати се уште како реакции на истиснување)
- Реакции на формирање на комплексни соединенија
- Реакции на неутрализација-тоа се реакции помеѓу киселини и бази
- Оксидо-редукциски реакции (реакции во кои доаѓа до размена на електрони)

-Реакциите на синтеза опфаќаат реакции каде доаѓа до формирање на ново соединение од поедноставни соединенија или елементи.

Пример:




-Реакции на разградување (декомпозиција) се хемиски реакции каде доаѓа до разградување на едно сложено соединение поедноставни соединенија или на составните компоненти од кои тоа соединение е изградено

Пример:




-Реакции на јонска измена и реакции на преципитација-кај овие реакции доаѓа до меѓусебна размена на јони и најчесто се проследени со формирање на талог. Јонските реакции се карактеристични за соединенија кои се најчесто од јонска природа и се дисоциирани на јони кога се во растворот. Кај реакциите на преципитација се добива ново соединение кое што е во вид на тешко растворлив талог.


Пример за реакција на преципитација:



$AgCl$ е талог (тешко растворливо соединение во вода, види ја сликата подолу)





Пример за реакција на јонска измена:



Реакции на неутрализација:




Реакции на неутрализација се реакции што се одвиваат помеѓу киселини и бази, при што како продукти на реакцијата на неутрализација се добива сол и вода. Во овој дел, потребно е да знаеме што се тоа киселини и бази (тоа го учевме при номенклатурата на соединенијата и пак ќе се навратиме во наредните лекции). Киселини се супстанци што даваат H^+ јони кога се растворени во вода, додека бази се супстанци што даваат OH^- јони кога се растворени во вода.

киселина + база \rightarrow “сол” + вода



Забелешка: Кога се наоѓаат растворени во вода, најголем дел од киселините, базите и солите не опстојуваат како молекули, туку тие се дисоциирани на јони. Оние киселини, бази и соли што во воден раствор се потполно дисоциирани на јони се наречени **ЈАКИ** киселини и **ЈАКИ** бази.

Процесот на разложување на едно соединение на јони во присуство на вода се вика дисоцијација.



Како што рековме во претходната лекција, најголем дел од киселините, базите и солите се електролити, а тоа значи дека нивните водени раствори спроведуваат електрична енергија поради присуството на јони (кои се добиваат со дисоцијација на овие соединенија во вода).

Јак електролит-целосно јонизиран во водените раствори


Слаб електролит-делумно јонизиран во растворите

Не-електролити-нејонски раствори, постојат како растворени молекули во вода-пр. алкохол во вода.

Реакции на формирање на комплексни соединенија

Комплексните соединенија (најчесто се обоени во раствор) се посебен тип на хемиски соединенија кои покажуваат исклучително голема стабилност и тешко дисоцираат во водени раствори.

Пример:



калиум хексацијаноферат III



Примери за некои комплексни соединенија

Оксидо-редукциски реакции или редокс реакции

Оксидо-редукциските (редокс) реакции се таков тип на хемиски реакции каде доаѓа до размена на електрони помеѓу атомите на различните реагенти. Важноста на оксидо-редукциските реакции може да се утврди доколку наброиме само некои од процесите што се поврзани во размена на електрони.

Оксидо-редукциски процеси имаме кај:


- дишењето
- процесите на корозија
- горењето на горивата
- реакциите во живите организми при синтеза на АТР и синтезата на кислород во растенијата

- действото на лековите врз разните микроорганизми при разните болести
- действото на пестицидите врз штетниците

Во биолошките системи и во живите клетки, повеќе од 95 % од реакциите што се одвиваат сè во суштина, оксидо-редукциски реакции. Затоа е битно да ја разбереме суштината на овие процеси.

За разлика од јонските реакции или реакциите на неутрализација, кај кои не доаѓа до промена на валентноста на учесниците во хемиските реакции, кај оксидо-редукциските реакции доаѓа до промена на валентноста на најмалку два атоми од учесниците во хемиската реакција.

Пример:



Во оваа реакција железо (III) и калај (II) реагираат и разменуваат електрони, при што како продукти се добиваат железо (II) и калај (IV). Вкупниот полнеж од левата и десната страна мора да биде еднаков (во случајов тој е 8+).


Значи, да запамтиме дека *кај оксидо-редукциските реакции* доаѓа до *РАЗМЕНА (примање и отдавање) на електрони помеѓу реактантите* во таа хемиска реакција. Притоа, важно да за запомни е дека: *Бројот на отдавени (испуштени) електрони во една оксидо-редукциска реакција МОРА да биде еднаков со бројот на примени електрони!* Тоа е така затоа што не може електроните слободно да опстојуваат во просторот како независни честички.

Процесот на отдавање на електрони се вика ОКСИДАЦИЈА, додека процесот на примање на електрони се нарекува РЕДУКЦИЈА. Таму каде што има оксидација, мора да има и редукција! Со други зборови: ако имаме една супстанца што ќе испушти електрони, МОРА да има и друга супстанца што ќе ги прими тие електрони! Едно без друго на оди!!!

За супстанцата што испуштила електрони велиме дека се ОКСИДИРАЛА, додека за супстанцата што примила електрони велиме дека се РЕДУЦИРАЛА.


Меѓутоа, таа супстанца што се оксидирала (*таа што отдала електрони*) претставува *РЕДУКЦИСКО СРЕДСТВО!* Тоа е така затоа што електроните што

така супстанца ги испуштила, го редуцирале другиот реагент (супстанца) во реакцијата! По аналогија, *супстанцата што се редуцирала (така што примила електрони)* е **ОКСИДАЦИСКО СРЕДСТВО**, затоа што примајќи електрони, таа супстанца овозможила другиот партнер во оксидо-редукциската реакција да се оксидира! Збунувачки малку, нели?



Шематски приказ на процесите на оксидација и редукција

Пример за оксидо-редукциска реакција растворување на метален цинк во HCl




Zn^0 се оксидирал до Zn^{2+} (испушил 2 електрони)

H^+ се редуцирал до H_2 (примил 2 електрони)

(хлорот не ја променил својата валентност, и пред и после реакцијата останал со валентност -1. Тој ниту се оксидирал, ниту се редуцирал).



Друг пример за оксидо-редукциска реакција е реакцијата помеѓу молекуларен водород и молекуларен кислород, при што се добива вода:



Во неа имаме две полуреакции



Трет илустриран пример за редокс реакција е растворување на металот железо во присуство на хлороводородна киселина:



Израмнување на оксидо-редукциските равенки

-Правила-

-Валентноста на секој елемент во слободна (атомарна) состојба е НУЛА

-Кога е во соединенија, кислородот има (најчесто) валентност -2

-Кога е сврзан во соединенија, водородот има (најчесто) валентност +1



-Халогените елементи кога се сврзани имаат валентност од -1

-Кога се сврзани во соединенија, алкалните метали (Na, K, Cs) имаат валентност +1, а земноалкалните (Mg, Ca, Sr) +2

-При израмнување на редокс реакциите, најпрво ги пишуваме валентните броеви на сите реактанти и продукти и потоа гледаме кои реактанти си ги промениле своите валентности. Потоа правиме едноставна математичка операција со цел да видиме колкав е бројот на испуштени и примени електрони. Тоа ќе не доведе до ситуација полесно да ја израмниме равенката.



Пример за израмнување на редокс реакции

Редокс реакција од наједноставен вид - реакција на метален натриум со гасовит хлор, (пример за оксидо-редукциско израмнување)



Најмал заеднички содржател за 2 и за 1 е 2


Примери за редокс реакции-да се изедначат



Изедначување на оксидо-редукциски реакции ќе вежбате со асистентките на теоретските вежби.


Брзина на хемиските реакции

Во оваа лекција ќе изучиме што е неопходно за да дојде до една хемиска реакција, каков е механизмот на одвивање на една хемиска реакција, што е тоа ред на реакција и од кои фактори зависи брзината на хемиската реакција.



Познато ни е дека различни типови на хемиски реакции се одвиваат со различна брзина. Два примери за екстремно брза и една релативно спора хемиска реакција се прикажани на slikите подолу. Брзината на хемиските реакции, генерално, ни покажува со кое темпо една реакција протекува, односно дали таа е спора, средно брза или многу брза.

Со други зборови, брзината на хемиските реакции ни покажува СО КОЕ ТЕМПО РЕАКТАНТИТЕ во хемиската реакција се ПРЕТВОРААТ ВО ПРОДУКТИ. Определувањето на брзината на хемиските реакции е од огромна важност во научни полиња како што се фармацијата, фармакохемијата (действото на лековите), агрехемијата, металната индустрија, органската индустрија, медицината и многу други.



Пример за екстремно брза реакција на горење на водород со кислород
Сцена од несреќата на цепелинот Hindenburg во New York во 1937 година



Пример за спора реакција е природната корозија кај некои метали

Пример за екстремно брза реакција на горење на водород со кислород.
Сцена од несреќата на цепелинот Hindenburg во New York во 1937 година (лево)

Пример за спора реакција е природната корозија на некои метали (десно)
Нека имаме една реакција од општ вид претставена со реакционата шема


A → продукти

и на почетокот на реакцијата во системот нека е присутен само реактантот A. Брзината на хемиската реакција е дефинирана како промена на моловите на реактантот A со текот на времето. Во математички облик тоа може да се запише како:

$$-(\Delta[A]/\Delta t) = k[A]^m$$

(знакот “-” е поради тоа што количеството на реактантот A се намалува со текот на времето). Во горниот хемиски израз со $[A]$ е означена почетната концентрација на реактантот A, знакот “ Δ ” е знак за промена, t е времето, k е константа на брзина на хемиската реакција, додека m се нарекува ред на реакцијата.

За горната реакција од општ тип, $A \rightarrow$ продукти, зависноста што ја прикажува промената на количеството на реактантите и продуктите со текот на времето е прикажан на следниот график.



Од графикот можеме да забележиме дека на почетокот на реакцијата (во време $t=0$) во системот постои само реактантот A, додека концентрацијата на продуктите е 0. Со текот на времето, како хемиската реакција протекува, количеството на реактантот A се намалува, додека количеството на продуктите се зголемува. Тоа е знак дека се одвива хемиска реакција во системот.

Закон за брзината на хемиските реакции

Нека имаме една реакција од општ тип претставена како:



За оваа реакција, брзината на хемиската реакција е дефинирана со изразот:

$$\text{Брзина на хемиската реакција} = k[A]^m[B]^n$$

каде $[A]$ и $[B]$ се почетни концентрации на реактантите A и B.

m-ред на реакцијата во однос на A

n-ред на реакцијата во однос на B

m+n-вкупен ред на реакцијата

Значи, да запомниме дека “ред на реакцијата” е експонентот што се појавува на термот на концентрација од реактантите во равенката за брзина на хемиската реакција. Редот на реакцијата најчесто имплицира колку молекули од тој реактант се инволвирали во детерминирачкиот чекор на таа реакција на молекуларно ниво (не мора да е секогаш така). Редот може да се определи само ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО. Гледајќи ги само хемиските равенки, ние не можеме да го определиме редот на реакцијата народно кажано “од око”.

-За реакцијата од Прв ред, експонентот е 1

-За реакцијата од Втор ред, експонентот е 2

-За реакцијата од Трет ред, експонентот е 3 итн.

Поглед на реакциите на микроскопско ниво


-Како може да се поделат хемиските реакции кога ги гледаме од микроскопско (молекуларно) ниво?

Кога се работи за Елементарни Реакции на молекуларно ниво, соодветна поделба на реакциите можеме да извршиме врз основа на тоа колку молекули од реагентите учествуваат во хемиската реакција.


-Мономолекуларни реакции, во нив како реагент учествува само една молекула. Такви се на пример реакциите на реаранжирање на молекулата од една во друга геометричка состојба (cis-trans изомерија, геометричка изомерија и сл.)

-Бимолекуларни реакции, такви се реакциите во кои учествуваат две честички како реагенти

-Тримолекуларни реакции, такви се на пример реакциите во кои учествуваат три честички како реагенти (такви реакции се многу ретки) итн.



Пример за мономолекуларна реакција е трансформација на 2 етен во 1, 3-диен



Пример за биомолекуларна реакција е реакцијата помеѓу вода и BF_3

Модел за судири помеѓу честичките од реагентите како неопходност за одвивање на хемиските реакции. Активиран комплекс и енергија на активација


Кога ги разгледуваме хемиските реакции на молекуларно ниво, логично е да се претпостави дека за да дојде до хемиска реакција помеѓу честичките од реагентите, тие едноставно МОРА ДА СЕ СУДРАТ. Судирите меѓу честичките од реагентите се значи неопходен предуслов за отпочнување и одвивање на една хемиска реакција. Меѓутоа, иако судирите се неопходен услов, самите судири не се и доволен услов за отпочнување на една хемиска реакција.

Во принцип, три услови мора да бидат исполнети на микроскопско (молекуларно) ниво, со цел една реакција да се одвива и да биде успешна, а тоа се:

- Молекулите од реагентите мора да се судрат;
- Положбата на молекулите мора да биде таква да тие бидат ориентирани поволно-со нивните реактивни групи и да формираат еден активиран комплекс, кој е интермедиер (преодно соединение) помеѓу реагентите и продуктите;

-Судирите мора да имаат доволно енергија (односно честичките од реактантите да бидат доволно брзи), со цел да бидат успешни и да се премине од преодната состојба кон продуктите на таа хемиска реакција.

Во вториот предуслов за успешно одвивање на хемиските реакции, спомнавме еден термин “активиран комплекс”. Имено, кај сите хемиски реакции гледани на молекуларно ниво постои една состојба наречена преодна состојба или состојба на активиран комплекс. Тоа е, всушност, една нестабилна состојба на интермедиерно соединение што е составено од сите атоми на реактантите учесници во хемиската реакција. Карактеристично својство за *активиријаниот комплекс* е тоа што *поседува многу висока енергија*. Ако погледнеме еден општ график на енергетските промени што се случуваат во текот на една реакција, ќе забележиме дека на максимумот на енергетската крива одговара, всушност, енергијата на тој активиран комплекс. Оваа *енергија што одговара на максимумот од кривата се нарекува енергија на активација*, и таа, во суштина, е минималната енергија што е неопходна да им се донесе на реактантите за да може да отпочне реакцијата. Откако енергијата донесена на реактантите ќе биде еднаква со енергијата на активиријаниот (преоден) комплекс, тогаш постојат сите предуслови за формирање на продуктите, затоа што потенцијалната бариера на реакцијата ќе биде надмината.



Енергетски профил за реакцијата за претворање на еден реактант A во продукт B. Енергијата на активација е минималната енергија што треба да се доведе на реактантот A за да хемиската реакција биде возможна.

Фактори што влијаат врз брзината на хемиската реакција

Како што кажавме, за да дојде до успешно одвивање на една хемиска реакција, неопходен услов е да посоти судир помеѓу честичките од реагентите. Судирите мора да бидат ефективни, односно тие да бидат со доволно висока енергија, со цел да биде надмината потенцијалната бариера за успешно одвивање на хемиската реакција. За да бидат судирите ефективни, неопходно е, значи, честичките што учествуваат во хемиската реакција да имаат голема брзина, да се поволно ориентирани и секако, честичките од реагентите да бидат во доволен број (значи да бидат во релативно голема концентрација) присутни во системот.

Главните фактори што влијаат на брзината на една хемиска реакција се:

-концентрацијата на реагентите-колку е поголема концентрацијата на реагентите, толку е поголем бројот на честички од реагентите што се присутни во системот, а со тоа поголема е и веројатноста да дојде до судир-тоа ќе доведе до зголемена брзина на хемиската реакција

-температурата-во принцип, повисока температура би значела поголема енергија и поголема брзина на честичките од реагентите, а со тоа е поголема веројатноста за успешни судир-поголема брзина на хемиската реакција

-присуство на катализатори-катализаторите се супстанции што ја забрзуваат хемиската реакција на различни начини, најчесто покажувајќи ефекти врз зголемување на реактивната површина во реакциониот систем, со што придонесуваат за полесно одвивање на судирите помеѓу честичките од реагентите. Катализаторите можат да бидат од органска и неорганска природа, а карактеристично за нив е тоа што на крајот на хемиските реакции тие остануваат хемиски непроменети.

-површината на реагентите или на катализаторот (кога реагентите и катализаторот се цврсти или гасни супстанци).

Треба да се истакне во овој дел дека порастот на брзината на реакцијата со температурата била проучувана од шведскиот научник *Svante Arrhenius*. Иако најголем број на реакции се одвиваат побрзо (со поголема кинетика) на повисока

температура, треба да се знае дека зависноста на брзината на хемиската реакција од температурата не е линеарна.

Изразот што ја претставува зависноста на константата на брзината на една хемиска реакција од температурата има облик:

$$k = A e^{-E_a / RT}$$

Ова е познатата Арениус-ова равенка за зависноста на константата на брзината на хемиската реакција (k) од температурата и таа има експоненцијален облик.

Во неа ознаките за физичките величини се:


E_a -енергија на активација

R -универзална гасна константа ($R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

T -термодинамичка температура

A -Арениусова константа (фактор на фреквенцијата на молекулските судири што се ефективни, односно судири со коректна ориентација на молекулите). A е специфична константа за секој вид на хемиска реакција.


Графикот на зависноста на константата на брзината на хемиската реакција од температурата го има следниот облик (експоненцијална зависност).



Зависност на константата на брзината на хемиската реакција од температурата

Зависност на константата на брзината на хемиската реакција од температурата

Влијанието на температурата врз брzinата на хемиските реакции графички е прикажано на следниот дијаграм:



Од дијаграмот се гледа дека максимумот на енергетската крива при повисока температура е далеку понизок односно на собна температура. Тоа значи дека енергијата на активација на хемиската реакција е далеку помала на повисока температура.

Катализатори


Како што претходно рековме, голем број на хемиски реакции се одвиваат со мала брзина на собна температура. За да се забрзаат ваквите хемиски реакции, обично се употребуваат супстанци наречени КАТАЛИЗATORИ. Катализаторите се, значи, супстанци што ја зголемуваат брzinата на хемиските реакции, но на крајот од реакциите остануваат (хемиски) непроменети. Катализаторите не се реактенти или продукти во хемиските реакции, туку тие индиректно учествуваат во зголемувањето на брzinата на хемиските реакции.

Во зависност од тоа во каква агрегатна состојба се катализаторите и реактантите, постојат два вида на катализа:

-*Хомогена катализа*-кога катализаторот е во иста агрегатна состојба како и реагентите

-*Хетерогена катализа*-кога катализаторот е во различна агрегатна состојба од реагентите


Графикот што го прикажува енергетскиот профил на една хемиска реакција во отсуство и во присуство на катализатор е прикажан на следната слика.



Како што може да се забележи од графикот, присуството на катализатор во системот значително ја намалува енергијата на активација на реагентите и тоа доведува до зголемување на брзината на хемиските реакции.

Во најголем дел од реакциите што се одвиваат во присуство на катализатори, површината на катализаторот е таа што битно влијае врз брзината на хемиските реакции. Еден пример за улогата на катализаторите во зголемувањето на брзината на хемиските реакции е даден на шемата дадена на следната страна:


-Реакција на етилен со водород во присуство на платина (метал) како катализатор.



-Реакцијата е егзотермна но се одвива многубаво заради големата енергија на активација

- Во присуство на метална површина (во конкретниот случај метален прав од платина) реакцијата се одвива многу брзо дури и на собна температура
- Поврзувањето на водородот со металната површина овозможува значително намалување на активационата енергија на процесот на дисоцијација на молекулата на водородни атоми.
- Поврзувањето на реагентите со металната површина го зголемува бројот на ефективни судири што доведуваат до хемиска реакција (пораст на константата A во арениусовата равенка)


- Реакција на етилен со водород во присуство на платина (метал) како катализатор.
$$\text{C}_2\text{H}_4_{(g)} + \text{H}_{2(g)} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6_{(g)}$$
- Реакцијата е егзотермна но се одвива многу бавно заради големата енергија на активација.
- Во присуство на метална површина (во конкретниот случај метален прав од платина) реакцијата се одвива многу брзо дури и на собна температура.
- Поврзувањето на водородот со металната површина овозможува значително намалување на активационата енергија на процесот на дисоцијација на молекулата на водородни атоми.
- Поврзувањето на реагентите со металната површина го зголемува бројот на ефективни судири што доведуваат до хемиска реакција (пораст на константата A во арениусовата равенка)



Влијанието на катализаторите врз брzinата на одвивањето на биолошките процеси е од огромна важност за правилно функционирање на живите клетки. Катализаторите што ги забрзуваат хемиските реакции во биолошките системи се наречени ензими (за нив ќе учиме повеќе во курсот Биохемија). Ензимите се претежно органски супстанци (најчесто протеини, т.е. полимери составени од амино киселини) што можат да ја регулираат брzinата на огромен број хемиски реакции што се релевантни во биолошките системи. Ензимите се најчесто

специфични, односно делуваат само на определени реакции или супстанции што се нарекуваат супстрати.

Пример за каталиничко делување на ензимите е разложувањето на мастите и јаглехидратите до CO_2 и H_2O во водена средина.



Термодинамика и хемиска рамнотежа

Да претпоставиме дека имаме една општа хемиска реакција напишана со следната реакциона општа шема:




и да претпоставиме дека на почетокот во системот постојат само реактантите А и В. Како што реакцијата отпочнува, така количествата на А и В се намалуваат со текот на времето, додека количествата на продуктите С и D прогресивно се зголемуваат. Меѓутоа, како количествата (моловите) на продуктите С и D се зголемуваат, така постои веројатност и тие меѓу себе да реагираат, и пак од нив да се добиваат почетните реактанти.

Во еден момент, доаѓа до изедначување на брзините на директната и на повратната реакција, и реакцијата како да е привидно во мирување. Во таа ситуација, велиме дека реакцијата постигнала состојба на хемиска рамнотежа. *Под поимот хемиска рамнотежа подразбираме состојба во хемиските реакции при која брзините на директната и повратната реакција се еднакви, така што концентрациите на реактантите и продуктите не се менуваат во текот на времето.*

Да го разгледаме примерот на синтеза на јодоводородот НІ од водород H_2 и јод J_2 . На почетокот на реакцијата во системот ги имаме присутни само почетните реактанти H_2 и J_2 . Како реакцијата отпочнува, така реактантите почнуваат да реагираат меѓу себе и доаѓа до формирање на продуктот на реакцијата јодоводород НІ (оваа реакција ќе ја наречеме директна реакција). Притоа, доаѓа до намалување

на концентрацијата на реактантите како функција од времето, додека концентрацијата на продуктот HI се зголемува со текот на времето. Во еден момент, кога концентрацијата на продуктот HI ќе биде доволно голема, постои веројатност за дисоцијација на продуктот HI. Притоа, продуктите од таа дисоцијација на HI ќе бидат почетните реактанти во системот H_2 и J_2 (оваа реакција ќе ја наречеме повратна реакција). Во еден момент, ќе дојде до изедначување на брзините на директната и на повратната реакција. При таа состојба, велиме дека системот е во хемиска рамнотежа и првидно изгледа дека реакцијата не се одвива. Шематски и графички овој пример е прикажан на следната слика:

Пример: синтеза на јодоводород од водород H_2 и јод I_2



Графици на временската зависност на концентрацијата на реактантите и продуктите за реакцијата $H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$ и за реакцијата $2HI \rightarrow H_2 + I_2$.

Состојбата на рамнотежа е означена со плаво засенчан дел на горните графици. На тие засенчени делови гледаме дека со текот на времето не доаѓа до промена на концентрациите на реактантите и продуктите во оваа хемиска реакција.

Закон за дејство на масите

Да претпоставиме дека имаме една општа хемиска реакција од следниот тип
 $aA + bB + cC + \dots \rightleftharpoons pP + qQ + rR + \dots$

каде $[P], [Q], [R], [A], [B], [C]$ се симболи за рамнотежните концентрации на P, Q, R, A, B и C, додека a, b, c, p, q, r се стехиометриските коефициенти во хемиската равенка што стојат пред соодветните реагенти и продукти.

Константата на рамнотежа K за горната реакција е дефинирана со изразот:

$$K = \frac{[P]^p [Q]^q [R]^r}{[A]^a [B]^b [C]^c}$$

Од изразот гледаме дека константата на хемиската рамнотежа е дефинирана како однос од производот на рамнотежните концентрации на реагентите и производот на рамнотежните концентрации на продуктите, при што секој член од концентрациите е степенуван на стехиометрискиот член пред соодветниот хемиски симбол во хемиската равенка. Пример, за реакцијата

$H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$, константата на рамнотежа ќе биде дефинирана со изразот:

$$K = [HI]^2 / ([H_2][I_2])$$

На ова место, логички се поставува прашањето, кое е практичното значење на константата на хемиската рамнотежа?

Одговорот на ова прашање се наоѓа во дефиницијата за константа на рамнотежа и може да се објасни на следниот начин:



$$K = \frac{[P]^p [Q]^q [R]^r}{[A]^a [B]^b [C]^c}$$

Кога $K >> 1$: рамнотежата е поместена кон продуктите на реакцијата-тие се фаворизирани; рамнотежните концентрации на продуктите се поголеми од рамнотежните концентрации на реагентите.

Кога $K << 1$: во реакцијата фаворизирани се реактантите; рамнотежните концентрации на реактантите се поголеми од тие на продуктите во хемиската реакција.

Значи, *вредноста на константата на хемиската рамнотежа ни покажува на која страна е фаворизирана хемиската реакција* (во моментот кога *реакцијата ќе ја достигне хемиската рамнотежа*), односно дали *доминантна фракција во системот се продуктите или пак реактантите*. Константата на рамнотежа е многу битен термодинамички параметар, според неа можеме да се ориентираме на кој начин да ја поместиме хемиската рамнотежа во насока што нам ни одговара, т.е. дали да ја поместиме реакцијата кон зголемена концентрација на продукти или кон реактанти. Вредностите на константите за хемиската рамнотежа на разни типови хемиски реакции наоѓаат огромна примена во разни гранки на органската и хемиската индустрија, при производството на лекови како и при испитувањето на дејството на лековите и токсините во живите организми.

Поместување на рамнотежата во хемиските реакции

Принцип на Le Chatelier

Многу важен придонес кон разбирањето на состојбата на хемиската рамнотежа дал францускиот научник Le Chatelier. Тој, имено, ги дефинирал условите за поместување на хемиската рамнотежа во зависност од природата на промената што однадвор ќе му ја донесеме на еден систем што се наоѓа во рамнотежа.

Според принципот на Le Chatelier: Доколку на еден систем што се наоѓа во хемиска рамнотежа, однадвор му се нанесе некој стрес (промена), како на пример промена на концентрација, притисок, температура, ...тогаш рамнотежата во системот ќе се помести во насока што е спротивна на внесената промена, односно во насока во која системот ќе ја неутрализира, ќе се спротистави на внесената промена.

Принципот на Le Chatelier ќе го илустрираме на еден конкретен пример:

Пример: Гасна рамнотежа




висок притисок и висока температура

Значи да претпоставиме дека горната реакција е во состојба на рамнотежа и да видиме како промената на условите ќе влијае врз промената на рамнотежата.


Сега да видиме како промената на некои од условите ќе влијаат на поместувањето на рамнотежата на горната хемиска реакција.

Промени во концентрацијата или притисокот




зголемување на концентрацијата на N_2 и/или H_2 или притисокот, ќе предизвика поместување на рамнотежата спрема зголемена продукција на продуктот NH_3 .

Ако пак во реакцијата



се намали концентрацијата на NH_3 (доколку на пример NH_3 се доведува надвор од системот), тогаш пак тоа ќе предизвика поместување на рамнотежата кон зголемување на концентрацијата на NH_3 .

Промени во температурата




Оваа реакција е егзотермна (се ослободува топлина). Ако кон овој систем доведеме однадвор топлина, тогаш системот ќе се спротистави на доведената топлина аоднадвор, а рамнотежата ќе се помести на лево спрема реактантите.

Значи преку овие примери гледаме дека рамнотежата секогаш се поместува на спротивната страна од внесената промена. Да размислиме за следнава практична ситуација:

Пример

-Компетитивна реакција помеѓу CO и кислородот O_2 со хемоглобинот (Hb) може да се претстави со реакцијата:



Како, според принципот на Le Chatelier, ќе се спречи труењето CO? Аа) Да се зголеми притисокот на O_2 , б) да се намали притисокот на O_2 , в) да се отстрани Hb?

Што треба да запомниме од оваа лекција:

-Како се дефинира константата на хемиската рамнотежа

-Да се знае да се напише изразот на константата на хемиска рамнотежа, ако е дадена некоја хемиска равенка

-Да се знае да се определат кои се единиците на константата на хемиската рамнотежа за определена реакција претставена со хемиска равенка

Да се знае во која насока ќе се помести хемиската рамнотежа кај една хемиска реакција, ако се променат некои од условите што влијаат врз хемиската реакција (според принципот на Le Chatelier).

Киселини и бази

Во секојдневниот живот често се среќаваме со поимите киселина, база, киселост на раствор, закиселување и сл. Киселоста или базноста на многу биолошки системи е одлучувачки фактор за успешно (или неуспешно) одвивање на голем број на хемиски и биохемиски реакции. Така на пример, зголемувањето на киселоста или зголемувањето на базноста на растворите во биолошките системи и во клетките (најчесто реакциите во клетките се одвиваат во неутрални средини, во раствори со pH од 7 до 7,5) може да доведе до значителни негативни ефекти во функционирањето на клетките и до смрт.

Киселоста на почвите и киселоста на водата се фактори од огромно значење за квалитетот на сите растителни продукти. Во овој дел ќе ги изучиме дефинициите за киселини и бази и некои од позначајните својства на овие важни соединенија. Притоа ќе се задржиме и на дефинициите за квантитативно изразување на киселоста и базноста на растворите, преку изучување на концептот на pH.

Arrhenius-ова теорија за киселини и бази

Првата релевантна дефиниција (теорија) за киселините и базите, што ние и денес најчесто ја употребуваме, ја дал шведскиот хемичар Svante Arrhenius, (добитник на Нобелова награда за хемија во 1903 година). Според Арениус-овата теорија за киселини и бази, киселина е секоја супстанца што во воден раствор може да биде донор на H^+ јони (протони). Според оваа теорија, хлоридната киселина HCl е киселина, поради тоа што таа во воден раствор може да дисоцира и да даде H^+ јони (и нормално хлоридни Cl^- анјони). Дисоцијацијата (што претставува процес на разложување на едно соединение на јони кога се раствора во вода) на HCl може да се претстави со следната хемиска равенка:



Според Арениус, база се дефинира како соединение што во воден раствор е донор на хидроксидни OH^- јони.

Пример, $NaOH$ е база затоа што во воден раствор може да дисоцира и да даде хидроксидни OH^- јони (и секако Na^+ катјони). Дисоцијацијата на $NaOH$ може да се претстави со следната хемиска равенка:




Подоцна се појавиле некои нелогичности (кај определени соединенија) во Арениус-овата теорија за киселини и бази, па Bronsted и Lorey развиле нова теорија, според која:

Киселина е донор на протони (тоа останува исто како и кај теоријата на Арениус)



Меѓутоа, сега терминот база е дефиниран како супстанца што е акцептор на протони



Значи, според Бренштед-Лориевата теорија, соединението NH_3 (амонијак) претставува база, затоа што може да акцептира (да прими) протони H^+ . Ова соединение, според претходната теорија на Арениус, не можеше да се класифицира како база затоа што не содржи OH^- јони во својот состав.

Силни и слаби киселини и бази

Многу често во практиката се среќаваме со термините силна киселина, силна база, слаба база или слаба киселина. Така на пример, за хлоридната киселина или за сулфурната киселина велиме дека се силни киселини, додека за оцетната киселина велиме дека е слаба киселина. Притоа, за натриум хидроксид велиме дека е силна база, додека за амонијак велиме дека е слаба база. Термините “силна и слаба”, во суштина, се применуваат со цел да го изразат степенот до кој киселините и базите се дисоциирани на јони, кога ќе се растворат во вода. Тоа најдобро ќе го објасниме преку следната шема и преку двете слики кои се дадени подолу:

Силни и слаби киселини и бази

„Силни“,-целосно јонизирани во вода

„Слаби“,-делумно јонизирани во вода


Пример: силна киселина: HCl (во вода) $H^+ + Cl^-$

Ако раствориме HCl во вода, тогаш во водениот раствор ќе имаме само H^+ и Cl^- јони, а нема да има цели недисоцирани молекули HCl

Слаба киселина: HAc (во вода) $\rightleftharpoons H^+ + Ac^-$

Во воден раствор на HAc има H^+ и Ac^- јони, меѓутоа има и голем број на HAc молекули што се недисоцирани.

На сликата подолу имаме случаи на една силна и на една слаба киселина. Кај силната киселина HCl, кога ќе ја раствориме во вода, во водениот раствор не постојат повеќе недисоцирани молекули на HCl, туку постојат само H^+ и Cl^- јони. Значи, киселината HCl целосно (100 %) дисоцирала на јони. Поради тоа, HCl ја нарекуваме силна киселина. Кај оцетната киселина, пак, кога ќе ја раствориме во вода, во водениот раствор имаме одреден мал број на H^+ јони и на ацетатни Ac^- анјони, меѓутоа во водениот раствор имаме многу поголем број на недисоцирани молекули од CH_3COOH (или HAc, како што е напишано на сликата). Поради тоа што оцетната киселина во воден раствор само делумно ќе дисоцира на јони, неа ја нарекуваме слаба киселина или слаб електролит.



(лево) HCl е силна киселина, таа е целосно дисоцирана во вода

(десно) HAc е слаба киселина, делумно дисоцирана во вода на јони

Јачината на киселините и базите квантитативно се изразува според нивната КОНСТАНТА НА ДИСОЦИЈАЦИЈА:

За една киселина да има хемиска формула HA и што во воден раствор може да дисоцира според равенката:




Константата на дисоцијација на таа киселина K_a е дефинирана како:

$$K_a = [H^+] [A^-] / [HA]$$

Ако бројната вредност на константата на дисоцијација е поголема од 10^{-1} , тогаш за таа киселина или база велиме дека е јака.

За утврдување на киселоста или базноста на дадени раствори се користат супстанции наречени ИНДИКАТОРИ. Индикаторите се природни или вештачки супстанци кои што ја менуваат бојата на нивните водени раствори во зависност од киселоста или базноста на средината. Еден од најстарите индикатори е litmus што е во суштина екстракт од зеленчук, и кој ја менува бојата од црвена во кисели раствори, до сина во базни раствори. Други познати индикатори се alizarin, methyl red и phenolphthalein.




Промена на бојата на индикаторот литмус во зависност од киселоста на средината

Како што спомнавме претходно, кога ги изучувавме различните видови на хемиски реакции, киселините и базите реагираат меѓу себе, и таа реакција се вика

реакција на неутрализација. Притоа, како продукти на реакцијата помеѓу киселина и база се добива сол и вода.


киселина + база \rightarrow "сол" + вода




Битна работа да се запамти!!! Сулфурната киселина е многоогу опасна и агресивна киселина, и кога сулфурна киселина треба да се разреди во вода (да се направи раствор со помала концентрација), најпрво во садот во кој го вршиме разредувањето треба да се стави ВОДА, па потоа КИСЕЛИНА. Најлесно ќе запамтиме каков е редоследот при разредувањето, по тоа што во македонската азбука буквата В е пред К, па значи прво В(ода) па К(иселина), така барем кај мене тоа функционира за да го запамtam редоследот.

Автојонизација на водата и pH-начини на изразување на киселоста и базноста на растворите

Иако е многоооогу слаб електролит, и водата, до одреден мал степен, може да дисоцира (т.е. да произведе сопствени јони). Хемиската равенка за дисоцијацијата на водата може да се претстави на следниот начин:




Значи, при дисоцијацијата на водата, се добиваат H_3O^+ јони (наречени хидрониум јони, кои се всушност H^+ јони солватирани со една молекула на вода) и OH^- анјони. Сликовито, процесот на дисоцијација на водите ќе го претставиме како на следната шема:



Овој процес на дисоцијација на самата вода се вика автојонизација на водата. Автојонизација е затоа што водата сама од себе се јонизира, при што една молекула на вода игра улога на киселина (донор на протони), а друга молекула на вода игра улога на база (акцептор на протони).

Доколку за реакцијата



го напишеме изразот за константата на рамнотежа, тој израз ќе изгледа така:

$$K = \frac{[H_3O^+] [OH^-]}{[H_2O]^2}$$

Поради тоа што водата е многу слаб електролит, рамнотежната концентрација на водата $[H_2O]$ ќе биде практично идентична со почетната концентрација на вода (која е многу голема и изнесува околу $55,5 \text{ mol/L}$, секој што ќе покаже како е оваа концентрација добиена, добива една оценка повеќе на испит!!!). Во тој случај, термот $[H_2O]^2$ од горниот израз можеме слободно да сметаме дека е константен, и да го префрлиме да множи со константата на хемиската реакција дадена погоре. Така, ќе го добиеме следниот израз:

$$K_w = K [H_2O]^2 = [H_3O^+] [OH^-] = 1,0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

Константата K_w се вика јонски производ на водата и тој производ е дефиниран со изразот

$$K_w = [H_3O^+] [OH^-]$$

Вредноста на јонскиот производ на водата K_w изнесува

$$K_w = 1,0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$
 (внимавај на единиците!) или со други зборови

производот на рамнотежните концентрации на $[H_3O^+] [OH^-]$ јоните во воден раствор секогаш е еднаков на:

$$[H_3O^+] [OH^-] = 1,0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

Бидејќи овие вредности за јонскиот производ и за рамнотежните концентрации на протоните и на хидроксидните јони се многу мали, направен е обид за рационализација во математичка смисла, со цел да дојдеме до вредности

преку кои едноставно ќе можеме да знаеме каква е средината во даден раствор, дали кисела, базна или неутрална. Математичките изрази и изедначувањата се дадени во следната шема:

$$K_w = [H_3O^+] \cdot [OH^-] = 1,0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

Ако направиме негативно логаритмирање од лево и од десно, тогаш добиваме

$$-\log(K_w) = -\log[H_3O^+] - \log[OH^-]$$

$$-\log(K_w) = pK_w; pK_w = -\log(10^{-14}) = 14$$

$$-\log[H_3O^+] = pH$$

$$-\log[OH^-] = pOH$$

$$pH + pOH = pK_w = 14$$

$$pH = 14 - pOH; pOH = 14 - pH$$

-Кога $pH = pOH$ т.е. тогаш кога $[H^+] = [OH^-]$ имаме неутрална средина

-Кога $pH < pOH$ (тогаш концентрацијата на слободните протони (или H_3O^+) е поголема од концентрацијата на слободните OH^- јони), и тогаш имаме кисела средина

-Кога $pH > pOH$, тогаш средината е базна, затоа што $[OH^-] > [H_3O^+]$

Да запомниме:

-кога концентрацијата на $[H_3O^+]$ јони во еден воден раствор е поголема од концентрацијата на $[OH^-]$ јоните, тогаш велиме дека средината во растворот е КИСЕЛА.

-кога, пак, концентрацијата на $[OH^-]$ јоните во еден раствор е поголема од концентрацијата на $[H_3O^+]$ јоните, тогаш велиме дека средината во растворот е БАЗНА.

-кога концентрацијата на $[H_3O^+]$ јони во еден раствор е еднаква на концентрацијата на $[OH^-]$ јоните, тогаш велиме дека средината во растворот е НЕУТРАЛНА.

Изразено преку вредностите за pH, горните тврдења може да се претстават на следниот начин:

Кога $pH < 7,00$, средината во даден воден раствор е кисела;

Кога $pH > 7,00$, средината во даден воден раствор е базна;

Кога $pH = 7,00$, средината во даден воден раствор е неутрална.

Еве како на еден елегантен начин, со употреба на чиста логика и со употреба на дефинициите и изразите на K_w и pH можеме да пресметаме колку би било pH на чистата вода.

Автојонизација на водата, pH на обична вода

$$[H_3O^+] = [OH^-]$$

$$K_w = 1,0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$$

$$[H_3O^+] [OH^-] = 1,0 \times 10^{-14}$$

$$[H_3O^+]^2 = 1,0 \times 10^{-14}$$


$$[H_3O^+] = 1,0 \times 10^{-7}$$

$$-\log([H_3O^+]) = -\log(1,0 \times 10^{-7})$$

$$pH = -\log([H_3O^+]) = 7,00$$

На следната слика е претставена добра сликовите илустрација од која може да се забележи како се движи pH на водените раствори од различни супстанци, и како (со кои математички операции) може од pH и pOH да се пресметаат концентрациите на H^+ (или H_3O^+) и OH^- јоните во еден воден раствор.

pH Scale



$$[\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-14}$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

$$[\text{H}^+] = \text{antilog}(-\text{pH})$$

$$\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$$

$$[\text{OH}^-] = \text{antilog}(-\text{pOH})$$

Acidic solution: pH < 7

Neutral solution: pH = 7

Basic solution: pH > 7


Во следната табела се дадени примери како се менуваат вредностите за концентрациите на H^+ и OH^- јоните во зависност од pH и pOH на средината.

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$

[H ⁺¹]	[OH ⁻¹]	pH	pOH
10 ⁰	10 ⁻¹⁴	0	14
10 ⁻¹	10 ⁻¹³	1	13
10 ⁻²	10 ⁻¹²	2	12
10 ⁻³	10 ⁻¹¹	3	11
10 ⁻⁴	10 ⁻¹⁰	4	10
10 ⁻⁵	10 ⁻⁹	5	9
10 ⁻⁶	10 ⁻⁸	6	8
10 ⁻⁷	10 ⁻⁷	7	7
10 ⁻⁸	10 ⁻⁶	8	6
10 ⁻⁹	10 ⁻⁵	9	5
10 ⁻¹⁰	10 ⁻⁴	10	4
10 ⁻¹¹	10 ⁻³	11	3
10 ⁻¹²	10 ⁻²	12	2
10 ⁻¹³	10 ⁻¹	13	1
10 ⁻¹⁴	10 ⁰	14	0

Еве уште еден корисен пример за скалата и за значењето на pH:

pH Скала



Како pH се намалува од 7 кон 1, така се зголемува киселоста;
Како pH се зголемува од 7 кон 14, така се зголемува базноста

Како pH се намалува од 7 кон 1, така се зголемува киселоста;

Како pH се зголемува од 7 кон 14, така се зголемува базноста;

Што треба да се знае од овие лекции за киселини, бази и pH:

-Што се електролити, што е електролитна дисоцијација?

-Како можеме од константата на хемиската рамнотежа да препознаеме дали дадено соединение е слаб или јак електролит?

-Дефиниции за киселини и бази, дисоцијација на киселини и бази

-Дефиниција за pH и pOH, дефиниција за јонски производ на водата, да се знае да се пресметаат pH и pOH кога се дадени концентрациите на јаки киселини или јаки бази

-Да се знае да се пресмета концентрацијата на H^+ или OH^- јоните во раствор, ако е дадено pH или pOH.

-Како според вредностите на pH и pOH ќе знаеме дали средината во растворите е кисела, базна или неутрална.

Пуфери

Под поимот **пуфери** ќе подразбирааме хемиски системи што не дозволуваат нагли промени на pH во растворите, при што на специфичен начин го неутрализираат дејството на јаките киселини и јаките бази.

Општо е познато дека голем број на реакции во хемијата и биохемијата се одвиваат само при точно определена pH. Така на пример, најголем дел од реакциите во живите клетки се одвиваат во водени раствори каде pH се движи помеѓу 7,00 и 7,50. Добро се знае дека секоја промена на pH доведува до промена на кинетиката и до промена на механизмите на биолошките системи во голем број на биохемиски раствори, а тоа е основен предуслов за предизвикување на стрес во клетките. Понатаму, познато е дека голем број од медикаментите можат да бидат активни само при точно определена киселост на биолошките системи.

Поради сето ова, а и поради голем број на други причини, неопходно е во лабораториски и во биолошки услови да имаме раствори чие pH ќе биде константно. За да се осигураме дека нашите раствори ќе имаат pH што нема да се менува драстично (кога во растворот би додале одредено количество на јака киселина или јака база), употребуваме системи што се наречени пуфери.


Пуферите се хемиски системи, што се состојат од слаби киселини и конјугирани бази на тие киселини, или слаби бази и конјугирани киселини на соодветните слаби бази. Пуферите имаат својство да не дозволуваат нагли промени на pH на водените раствори, кога во нив би се додале мали количини на јаки киселини или бази. Во овој дел спомнавме термини “конјугирани бази и конјугирани киселини”. Во следниве примери ќе објасниме што значат тие термини.

Нека имаме растворено во вода некоја слаба монопротонска киселина. Притоа, нека киселината има општа формула HA. Во вода, оваа киселина ќе дисоциира на следниот начин:





Значи, киселината НА ќе дисоцира во вода и ќе даде хидрониум катјон H_3O^+ и киселински остаток A^- анјон. Анјонот A^- се вика конјугирана база на киселината НА.

По аналогија, доколку имаме една слаба база В растворена во вода, во водениот раствор ќе ја имаме следната рамнотежа:



Катјонот BH^+ се нарекува конјугирана киселина на базата В. Некои примери за слаби киселини и нивни конјугирани бази и слаби бази и нивни конјугирани киселини се дадени подолу:



Како што дефиниравме претходно, пуферите се хемиски системи, што се составени од слаби киселини и конјугирани бази на тие киселини, или слаби бази и конјугирани киселини на соодветните слаби бази. Со други зборови, пуферите се состојат од некоја слаба киселина и сол на конјугираната база на таа слаба киселина, или слаба база и сол на конјугираната киселина на соодветната слаба база.


Еве примери за некои пуферски системи:

-*Ацетатен пуфер* е составен од оцетна киселина и натриум ацетат (CH_3COOH и CH_3COONa). Натриум ацетат CH_3COONa е, значи, сол на конјугираната база (ацетатниот анјон) на оцетната киселина

-*Амонијачен пуфер* е составен од амонијак и амониум хлорид (NH_3 и NH_4Cl). Амониум хлорид NH_4Cl е значи, сол на конјугираната киселина (амониум NH_4^+ катјонот) на амонијакот.

Пресметување на pH кај пufferски системи

Нека во раствор имаме една СЛАБА киселина од општ вид HA , и конјугирана база (т.е. сол) на таа слаба киселина A^- . Кога киселината HA ќе ја раствориме во вода, во водениот раствор ќе ја имаме следната рамнотежа:



(забелешка: пореди поедноставност пишуваме H^+ наместо H_3O^+)

Константата на рамнотежа на оваа реакција, е всушност константата на дисоцијација на киселината K_a , што е дефинирана преку следниот израз:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

Сега од овој израз ние треба да го изразиме $[\text{H}^+]$, со цел да го дефинираме pH на растворот. Така, ќе добиеме:

$$[\text{H}^+] = K_a [\text{HA}] / [\text{A}^-]$$

Ако извршиме логаритмирање од лево и од десно на овој израз, ќе добиеме

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

каде $\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$ а $\text{p}K_a = -\log(K_a)$

Ова е изразот за пресметување на pH на пufferи составени од слаба киселина и сол на конјугираната база на таа слаба киселина

Да видиме сега на еден конкретен пример како изгледа сето тоа:


Нека имаме пuffer составен од оцетна киселина (слаба киселина) и сол на конјугираната база на оцетната киселина (натриум ацетат) CH_3COOH и CH_3COONa

Во воден раствор, кога ги имаме овие две супстанци присутни, ќе постојат следните рамнотежи:




Знаеме дека оцетната киселина е многу слаба киселина (бројната вредност на нејзината константа на дисоцијација е многу мала, изнесува околу 10^{-5}). Тоа значи дека во водениот раствор оцетната киселина ќе дисоцира во многу мала количина, и главно во растворот ќе постои во форма на недисоциирани молекули на

оцетна киселина. Тоа имлицира дека, рамнотежата во реакција на дисоцијација на оцетна киселина ќе биде фаворизирана (поместена) на лево (внимавај на големината на стрелките во следната рамнотежна реакција!)



Овој податок ни кажува дека рамнотежната концентрација на оцетната киселина, всушност ќе биде еднаква со нејзината почетна концентрација, бидејќи таа мнооооогу малку дисоцирала.

Од друга страна, *сите соли растворливи во вода се јаки електролити*. Според тоа, кога ќе раствориме натриум ацетат во вода, тој потполно ќе дисоцира и во воден раствор ќе постојат само ацетатни јони и Na^+ катјони. Тоа значи дека рамнотежната концентрација на конјугираната база (CH_3COO^-) ќе биде еднаква со почетната концентрација на солта CH_3COONa



Ако сега се вратиме на општиот израз за pH на пуфер составен од слаба киселина и сол на нејзина конјугирана база и тој општ израз го примениме на нашиот пример со оцетната киселина и натриум ацетат, ќе видиме дека општиот израз кој беше даден следната математичка форма

$$pH = pK_a + \log_{10} \frac{[A^-]}{[HA]}$$

може да се претстави во следниот облик

$$pH = pK_a + \log [c_o(soltaCH_3COONa) / c_o(kiselinataCH_3COOH)]$$


Во овој израз, $pK_a = -\log(K_a)$, а K_a е константата на дисоцијација на оцетната киселина (таа ќе ја знаеме од литература и ќе ни биде дадена), додека $c_o(soltaCH_3COONa)$ и $c_o(kiselinataCH_3COOH)$ се почетните концентрации на солта и киселината.

Аналогните облици на горниот израз за пресметување на pH важат за сите пуфери составени од слаби киселини и соли на тие слаби киселини.

(предвиди каков ќе биде изразот за pH, на пример, за пуфер составен од HCN (слаба киселина, цијанидна) и NaCN (натриум цијанид), на пример).

Истата аналогија може да се примени и при пресметувањето на pH на пуфери составени од слаба база и од сол на конјугирана киселина од таа слаба база.

Овој пат, значи ќе ја имаме следната рамнотежа:



Во овој случај, ќе добиеме израз од pH, кој ќе изгледа така

$$pOH = pK_b + \log \frac{[BH^+]}{[B]}$$

Во овој израз, $pK_b = -\log(K_b)$, а K_b е константата на дисоцијација на слабата база (таа вредност ќе ни биде позната, ќе ја имаме од литература), а $[BH^+]$ и $[B]$ се рамнотежните концентрации на солта и на слабата база, соодветно. Аналогно како и при разгледувањето на pH на киселински пуфери, кај базните пуфери може да ја напишеме следната математичка формулатија:

$$pOH = pK_b + \log[c_0(solta) / c_0(bazata)]$$


каде $c_0(solta)$ и $c_0(bazata)$ се почетните концентрации на солта и базата од кои е составен тој пуфер.

Ако имаме на пример-амонијачен пуфер што е составен од амонијак и амониум хлорид (NH_3 и NH_4Cl), тогаш $c_0(solta)$ ќе биде почетната концентрација на NH_4Cl , додека $c_0(bazata)$ ќе биде почетната концентрација на базата NH_3 , а pK_b ќе биде дефинирано како негативен декаден логаритем од константата на дисоцијација на базата NH_3 .

$$pK_{NH_3} = -\log(K_{NH_3})$$

$$K_{NH_3} = 1,8 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$


Промени на pH во раствор составен од 1 mol/L оцетна киселина и 1 mol/L натриум ацетат со додавање на H⁺ или OH⁻



Промени на pH во раствор составен од 1 mol/L оцетна киселина и 1 mol/L натриум ацетат со додавање на H⁺ и OH⁻

Механизам на дејство на пуферите

Нека имаме пуфер составен од оцетна киселина (слаба киселина) и сол на конјугираната база на оцетната киселина (натриум ацетат) CH_3COOH и CH_3COONa . Во воден раствор, кога ги имаме овие две супстанции присутни, ќе постојат следните рамнотежи:




Да претпоставиме сега дека во овој систем ќе додадеме мало количество на некоја киселина HA, $HA \rightarrow H^+ + A^-$

Бидејќи јаката киселина HA потполно ќе дисоцира и ќе даде H^+ јони (кои се носители на киселите својства), тогаш ќе дојде до реакција на ацетатните јони од солта CH_3COONa присутна во пуферот, со H^+ јоните што сме ги добиле од дисоцираната јака киселина. Како резултат на таа реакција ќе се добие слаба недисоцирана оцетна киселина (таа рековме главно постои во молекулска недисоцирана форма), па така ќе се спречи наглата промена на pH на растворот.

По аналогија на претходниот пример, може да се објаснат и ситуации кога во раствор на киселински пуфер се додава јака база (NaOH), на пример. Тогаш протоните (H^+ јоните) што ги има присутни од дисоцијацијата на оцетната киселина, ќе реагираат со OH^- јоните од јаката база и ќе ги неутрализираат градејќи вода со нив.

Слична логика може да се примени и кај базните пуфери (како амонијачен пуфер, на пример. Обидете се да објасните како би одел механизмот на презервација на pH, кога таму би додале мала количина на јака киселина или јака база). Ако имаме амонијачен пуфер, составен од NH_4OH и NH_4Cl , тогаш во рамнотежа во воден раствор ќе ги имаме следните форми:



Ако додадеме во ваков пуфер мала количина на силна база, (значи OH^- јони) NH_4^+ ќе реагираат со OH^- и ќе се добива слаба база

Ако додадеме во ваков пуфер мала количина на силна киселина, (значи H^+ јони) NH_3 ќе реагира со H^+ и ќе се добива сол NH_4Cl

Капацитет на пуферите

Под поимот капацитет на пуферите се подразбира колкаво количество киселина или база пуферот може да неутрализира, а притоа pH на растворот да не се промени за повеќе од една pH единица. Обично, за да имаме поголем капацитет на еден пуфер, треба да имаме поголеми концентрации од конституентите на соодветниот пуфер. Најголем пуферски капацитет се постигнува кога пуферот е направен така да неговата pH вредност кореспондира со неговата pK_a и pK_b вредност (а тоа значи, киселината и солта, или базата и солта да бидат во еквимоларни концентрации, види ги изразите подолу). Во таков случај постои најголема способност за неутрализација

$$pH = pK_a + \log_{10} \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$pOH = pK_b + \log \frac{[BH^+]}{[B]}$$

Некои поважни пufferски системи и подрачјето на pH каде овие пufferи покажуваат оптимално дејство

Супстанца	Оптимално pH подрачје
HCl, Натриум цитрат	1-5
Лимонска киселина, Натриум цитрат	2,5-5,6
Оцетна киселина, натриум ацетат	3,7-5,6
Na_2HPO_4 , NaH_2PO_4	6-9
Боракс, натриум хидроксид	9,2-11

Што треба да се знае од оваа лекција:

- Што се пufferи, какви се изразите за pH на пufferи
- Како може да се пресмета колкави маси од киселина и солта, или базата и солта треба да се земат за да се приготви пuffer со определена pH вредност
- Каков е механизмот на дејство на пufferите
- Што подразбирааме под поимот капацитет на пuffer
- Да се знае да се објасни што ќе се случи во еден пufferски систем, ако во растворот во кој е присутен пuffer се додаде мала количина на јака база или јака киселина, односно да се знае да се објасни како пufferот ќе ја неутрализира јаката база или јаката киселина.

Хидролиза

-киселинско-базни својства на раствори на некои соли-

-Познато е дека при растворувањето на одредени соли во вода, како на пример $NaCl$, KCl , K_2SO_4 , $LiNO_3$ и сл. pH на водените раствори не се менува, односно останува на вредност од 7, 00 (т.е. исто како и pH на чистата вода).

-Меѓутоа при растворување на други соли во вода, како на пример NH_4NO_3 , NH_4Cl , CH_3COONa , $NaCN$ и сл. лесно можеме да утврдиме дека pH на водените раствори се променило, односно pH на растворите станало помало или поголемо од 7, 00. Ова се должи на процесите на хидролиза на некои соли.


Под поимот хидролиза на соли ќе подразбирааме взајмна интеракција на јоните од водата со јоните добиени од дисоцијацијата на солите, при што често доаѓа до промена на pH на средината.

Да видиме сега како ќе ги објасниме процесите на хидролиза кај неколку различни примери на соли:

Соли добиени од силни бази и силни киселини:

-Видовме дека солите се соединенија што се добиваат при реакции на неутрализација помеѓу киселините и базите. Притоа, во креирањето на солта учествува металниот катјон од базите и киселинскиот анјон од киселините.

Еве еден пример на реакција на неутрализација:



Солите, рековме, во воден раствор, не постојат како молекули, туку тие целосно се дисоциирани на јони. Пример, солта $NaCl$ во воден раствор не постои како целосна единка или молекула, туку $NaCl$ се разложува на составните делови т.е. на јони од Na^+ и Cl^- .




Поимот “хидратиран” означува дека јоните на Na^+ и Cl^- не се слободни, туку тие се обиколени со молекули од вода.

-Да видиме како ќе ги објасниме рамнотежните процеси што се случуваат кога во вода ќе раствориме сол добиена од јака база и јака киселина. Таков пример е солта NaCl.

Оваа сол може да се добие со реакција на неутрализација од јака база (NaOH) и јака киселина (HCl).

При рамнотежните реакции на хидролиза на солите, преку хемиски равенки ги пишуваме дисоцијациите и на солта и на водата, затоа што во овие процеси дисоцијацијата на водата игра огромна улога. Еве како тоа изгледа во примерот на NaCl.



Значи кога солта NaCl ќе ја раствориме во вода, во водениот раствор ќе бидат присутни следните јони:

Na^+ и Cl^- (добиени од дисоцијацијата на NaCl), и


H^+ и OH^- добиени од дисоцијацијата на водата.

Во една таква рамнотежа, можеме да претпоставиме дека катјоните од солта (Na^+) може да реагираат со анјоните од водата (OH^-), и обратно, катјоните од дисоцијацијата на водата (H^+) може да реагираат со анјоните добиени со дисоцијацијата на солта (Cl^-). При една таква комбинација, би се добиле NaOH и HCl. Но, бидејќи и NaOH и HCl се силни електролити, тие во вода комплетно би дисоцирале на соодветните јони. Тоа би значело дека во воден раствор на сол добиена од јака база и јака киселина, концентрацијата на H^+ јоните (тие се носители на киселинските својства) и концентрацијата на OH^- јоните (тие пак се носители на базните својства) би била идентична.

-Тоа имплицира дека при растворување на вакви соли во вода, pH на водените раствори не се менува, или велиме дека “солите добиени од јаки бази и јаки киселини НЕ ХИДРОЛИЗИРААТ”. Примери за такви соли се $NaCl$, KCl , K_2SO_4 , $LiNO_3$, Na_2SO_4 , KNO_3 ...

Хидролиза на соли добиени од **ЈАКИ БАЗИ** и **СЛАБИ КИСЕЛИНИ**

-пример за една таква сол е NaCN. NaCN може да се смета дека е сол добиена при реакција на неутрализација од силната база NaOH и слабата киселина HCN. Во воден раствор на солта NaCN ќе постојат следните рамнотежи:



Значи, кога солта NaCN ќе ја раствориме во вода, во водениот раствор ќе бидат присутни следните јони:

Na^+ и CN^- (добиени од дисоцијацијата на $NaCN$), и
 H^+ и OH^- добиени од дисоцијацијата на водата.

Во една таква рамнотежа, можеме да претпоставиме дека катјоните од солта (Na^+) може да реагираат со анјоните на водата (OH^-), и обратно, катјоните од дисоцијацијата на водата (H^+) може да реагираат со анјоните добиени со дисоцијацијата на солта (CN^-).



При една таква комбинација би се добиле како „продукти“, NaOH и HCN. Бидејќи NaOH е јака база, таа во вода целосно би дисоцирала, на Na^+ и OH^- јони. HCN, пак, е слаба киселина, и таа во вода само делумно (многу малку би дисоцирала), при што би се добиле многу малку слободни H^+ јони во растворот.

-При една таква ситуација, во воден раствор на сол добиена од јака база и слаба киселина, концентрацијата на H^+ јоните (тие се носители на киселинските својства) би била многу помала од концентрацијата на OH^- јоните (тие се носители на базните својства).

-Тоа имплицира дека при растворување на вакви соли во вода, pH на водените раствори би било базно, или велиме дека “*солите добиени од јака база и слаби киселини ХИДРОЛИЗИРААТ БАЗНО*”. Примери за такви соли се $NaCN$, CH_3COONa , Na_2S , натриум цитрат, натриум тартарат...

Хидролиза на соли добиени од **ЈАКИ КИСЕЛИНИ** и **СЛАБИ БАЗИ**

-пример за таква сол е NH_4Cl . NH_4Cl може да се смета дека е сол добиена при реакција на неутрализација од силната киселина HCl и слабата база NH_4OH . Во воден раствор на солта NH_4Cl ќе постојат следните рамнотежи:



Значи, кога солта NH_4Cl ќе ја раствориме во вода, во водениот раствор ќе бидат присутни следните јони:



Во една ваква рамнотежа, можеме да претпоставиме дека катјоните од солта (NH_4^+) може да реагираат со анјоните од водата (OH^-), и обратно, катјоните од дисоцијацијата на водата (H^+) може да реагираат со анјоните добиени со дисоцијацијата на солта (Cl^-). При една таква комбинација би се добиле како „продукти“, NH_4OH и HCl. Бидејќи HCl е јака киселина, таа во вода целосно би дисоцирала, на H^+ и Cl^- јони. NH_4OH , пак, е слаба база, и таа во вода само делумно (многу малку би дисоцирала), при што би се добиле многу малку слободни OH^- јони во растворот.

При една ваква ситуација, во воден раствор на сол добиена од јака киселина и слаба база, концентрацијата на H^+ јоните (тие се носители на киселинските својства) би била многу поголема од концентрацијата на OH^- јоните (тие се носители на базните својства)

Тоа имплицира дека при растворување на вакви соли во вода, pH на водените раствори би било кисело, или велиме дека *“солите добиени од јаки киселини и слаби бази ХИДРОЛИЗИРААТ КИСЕЛО”*. Примери за такви соли се NH_4Cl , NH_4NO_3 , $(NH_4)_2SO_4$...


За полесно да запомниме како ќе хидролизираат некои соли, важно е да се знае следнovo правило:

-хидролизираат само солите добиени со комбинација на јаки киселини и слаби бази, или јаки бази и слаби киселини, (а исто и солите добиени од слаби бази и слаби киселини). Притоа, секогаш солта ќе хидролизира (т.е. pH ќе се промени во однос на pH на чистата вода) во иста насока како јонот од солта што потекнува од тоа што е “силно”.

-Имено, *ако катјонот од солта потекнува од силна база, тогаш солта ќе хидролизира базно. Ако, пак, анјонот од солта потекнува од силна киселина, тогаш солта ќе хидролизира кисело.*

-НЕ ХИДРОЛИЗИРААТ соли добиени од јаки бази и јаки киселини!!!

Солите добиени од слаби бази и слаби киселини ќе хидролизираат слабо базно или слабо кисело, во зависност од тоа кој од јоните во солта потекнува од “посилниот” од двата слаби електролити од кои е составена таквата сол.




Органска Хемија- -е хемија на Јаглеродот и јаглеродните соединенија

Органски соединенија и структура-краток преглед

Важно е да се знае дека: *Органската хемија е хемија на ЈАГЛЕРОДОТ*

Јаглеродот има посебни својства што го разликуваат од другите елементи. Едно од тие својства на јаглеродот е неговата способност за поврзување меѓу сопствените С атоми во долги низи С-С-С-С-С-С-С-...

-Во органските соединенија *јаглеродот е (скоро) секогаш 4-тири валентен*, односно секој С атом поврзан е со 4-тири врски (со четири цртички, ако претставуваме шематски) со истородни или други атоми




-*Водородот е секогаш едновалентен-една цртичка (врска) секогаш се пишува кај него: H-*

-*Кислородот е секогаш двовалентен-две цртички до неговиот хемиски симбол при пишувањето на хемиските формули: -O- или O=*

Наједноставните органски соединенија на јаглеродот се наречени **ЈАГЛЕВОДОРОДИ**, тие се составени само од С и Н

Наједноставен јаглеводород е метан- CH_4



И веднаш, уште кај првиот член-метан, среќаваме еден гоооолем парадокс!!!

Експериментален факт: должината и јачината на сите С-Н врски во метанот се идентични!!!

Како е тоа можно, кога се знае дека C има 4 валентни електрони би требало да се со различна енергија (ова нели, го знаеме од квантно-механичката теорија)?


$_6C$:има електронска конфигурација

$$1s^2 2s^2 2p^2$$

$_6C$:има 4 валентни електрони, и сите имаат различна енергија $1s^2 2s^2 2p^2$


Гради соединение со формула CH_4 – метан, во кое сите врски се идентични.

Пришање: како е тоа можно???




Структура на молекулата на метан каде е прикажано формирањето на врските помеѓу C и H атомите со делба на електронски парови

Решението на овој проблем е во т.н. процес на хибридирација, т.е. процес на мешање на атомските орбитали во електронската структура на јаглеродот.



Електронска конфигурација на јаглеродот во основната состојба (лево) и електронска конфигурација на т.н. хибридизиран јаглероден атом (десно)

Решението на проблемот се најдува ако се претпостави дека доаѓа до еден вид на мешање на атомските валентни орбитали во C-атомот од последниот (валентен) електронски слој, при што со мешање на една s и трите p орбитали во вториот електронски слој, се формираат 4 хибридни орбитали со идентична енергија. Ваквиот тип на орбитали се викаат хибридни орбитали, а процесот sp^3 хибридизација. Така, во C-атомот немаме повеќе една s и три p орбитали во вториот електронски слој, туку имаме 4-тири sp^3 хибридни орбитали кои се идентични и *електроните во хибридните орбитали имаат иста енергија*. Само така може да се објасни зошто сите C-H врски во метанот се идентични.



4-тири sp^3 хибридни орбитали со идентична енергија кај јаглеродот

Со комбинација на една s и три p орбитали од последниот електронски слој на јаглеродот се добиваат 4-тири sp^3 хибридни орбитали со идентична енергија. Само така може да се објасни зошто сите врски во метанот се идентични:

Преглед и својства на некои поважни органски соединенија

Алкан; Описта формула C_nH_{2n+2}

Имиња: првите четири чкена имаат тривијални (народски) имиња: метан, етан, пропан, бутан;

од петтиот член па натаму, на името на соодветниот грчки број се додава наставката “ан”

Formulas, Names, Structures, and Boiling Points of the First Ten Straight-Chain Alkanes

Name	Elemental Formula	Condensed Structural Formula	Boiling Point (°C)
Methane	CH_4	CH_4	-162
Ethane	C_2H_6	CH_3CH_3	-89
Propane	C_3H_8	$CH_3CH_2CH_3$	-42
Butane	C_4H_{10}	$CH_3CH_2CH_2CH_3$	0
Pentane	C_5H_{12}	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$	36
Hexane	C_6H_{14}	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$	69
Heptane	C_7H_{16}	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$	98
Octane	C_8H_{18}	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$	126
Nonane	C_9H_{20}	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$	151
Decane	$C_{10}H_{22}$	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$	174

© Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

Правила за именување на дериватите на алканите

-Избери го најдолгиот јаглероден ланец.

-Тој ланец го определува основното име.

-Нумерирај ги С-атомите така да супституентите имаат што помал реден број (супституент е атом или атомска група што заменува еден атом на водород од основниот ланец на алканите)

-Именувај го секој супституент според неговиот идентитет и според бројот на C атомот на кој тој супституент е врзан.

-Употреби ди, три, тетра за бројот на исти супституенти.

Оддели ги броевите на супституентите со запирки.

Супституентите се именуваат по алфабетен редослед според името.

Именување на некои алкил групи

-Алкил групите се изведени од алканите, имаат еден H-атом помалку од алканите и добиваат наставка –ил наместо –ан

Имиња на некои алкил групи

TABLE 27.1 Some Common Alkyl Groups

Name	Structural Formula
Methyl	—CH ₃
Ethyl	—CH ₂ CH ₃
Propyl ^a	—CH ₂ CH ₂ CH ₃
Isopropyl	CH ₃ CH(CH ₃) ₂
Butyl ^a	—CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃ CH ₃
Isobutyl	—CH ₂ CH(CH ₃) ₂
s-Butyl ^b	CH ₃ CH(CH ₃)CH ₂ CH ₃ CH ₃
t-Butyl ^c	CH ₃ C(CH ₃) ₃

^aIn the past, the prefix *normal* or *n-* was used for a straight-chain alkyl group, such as *n*-propyl or *n*-butyl.

^bs = secondary.

^ct = tertiary.

Именување на некои значајни халогени групи


Cl-хлоро

Br-брому


F-флуоро

I-јодо

Примери за именување на алкани




3-метил-хексан




2,4-диметил-пентан 2,2 диметил-бутан



1-Bromopentane




2-Bromopentane




3-Bromopentane



1-бромопентан




2-бромопентан



3-бромопентан


Циклични алканни-имаат затворена циклична структура-




Имињата на циклоалканите се добиваат така што на соодветниот алкан со соодветен број на С атоми му се додава префикс –цикло–

Добивање на алкани

Со каталитичка хидрогенација од незаситени јаглеводороди-алкени



Со редукција на алкилхалогениди со метален Na




Алканите се добиваат и со дестилација на нафтата, и во природниот гас. Најголем дел од алканите се наоѓаат во природната нафта и од таму може да се издвојат голем број на фракции на овие соединенија.


Реакции на алканите

Алканите се многу слабо реактивни соединенија. Тие обично стапуваат во стапуваат во реакција со високореактивни честички како што се некои радикали, при што се добиваат алкилхалогениди или алкани со подолг ланец. Некои од чекорите во процесот на реакција на алканите со некои радикали се прикажани на следната шема:


1. Процес на Иницијација-формирање на радикална високореактивна честичка:



2. Процес на Пропагација-реакција на веќе-формираниот радикал со алканот и притоа се добиваат нови радикални честички:




3. Процес на Терминација-кога два радикали ќе станат во реакција, тогаш радикалната пропагација завршува, при што се добива краен продукт:



Да запомнеме: Радикали се атоми или атомски групи што имаат еден неспарен електрон во својата структура и покажуваат голема реактивност! Многу се битни во биохемиските процеси што се случуваат во живите организми. Голем број на процеси на оксидативен стрес, голем број на канцерогени заболувања се поврзани со штетното дејство на радикалите (најчесто тоа се реактивни радикали на кислородот) врз некои од биолошките системи во нашите организми.

Согорување на алканите

Алканите можат да реагираат со кислородот, и притоа како резултат на таа реакција на согорување се добива јаглерод диоксид и вода и се ослободува енергија.



$$\Delta H^0 = -5,48 \times 10^3 J$$

Алкени и алкини


-овие соединенија спаѓаат во класата на незаситени јаглеводороди

-првите (алкените) имаат двојна врска, а вторите (алините) имаат тројна врска во својот состав

-Кај алкените и алкините, при номенклатурата треба да се означи позицијата на двојната или тројната врска со именување на позицијата на С-атомот (помалиот по реден број) на кој таа врска постои и да се додаде наставката ЕН за алкени или ИН за алкини


Алкени

Општа формула: C_nH_{2n}




Геометрички изомеризам: *cis-trans*

Геометрички изомеризам е свойство на незаситените јаглеводороди да имаат иста.empiriшка формула, а различна просторна формула. Ако го видиме примерот даден подолу, ќе видиме дека во соединението 2-бутен, метил групите во едниот пример се најдуваат обете на иста страна (тоа е *cis*-конформација), додека во вториот случај обете метил групи се најдуваат на различна страна (тоа е *trans*-конформација)


(a) *cis*-2-Butene

cis-2-бутен

(b) *trans*-2-Butene*trans*-2- бутен

Добивање на алкените-со реакции на елиминација


Алкените, како и алканите, ги има во нафтата, а можат да се добијат од ХИДРОКСО супституирани алкани со реакција на елиминација на една молекула вода, во присуство на концентрирана сулфурна киселина.



Својства на незаситените јаглеводороди-Алкените обично стапуваат во реакции на **адиција**


Адиција е присоеединување на атоми или атомски групи кон двојната врска на некој алкен.

Пример: реакција на адиција на бром и на етен




Алкените стапуваат во реакција на хидратација

-хидратација е реакција со вода-и притоа се добиваат алкохоли



Редукција на алкини до алкени


-редукцијата обично се врши со водород





Ароматични јаглеводороди

-се голема група на органски соединенија и тие се сметаат главно за *деривати* на соединението наречено **бензен**

-присуството на бензенски прстен во структурата на соединенијата е предуслов да го класифицираме како ароматично соединение. Емпириска формула на бензенот е C_6H_6




Kekulé structures




Simplified
molecular orbital
representation

Формули на бензененот (т.н. резонантни формули)


Некои позначајни ароматични соединенија




Toluene



o-Xylene



Naphthalene



Anthracene

Својства на ароматичните јаглеводороди

-Ароматичните јаглеводороди се воглавно планарни (рамни) циклични молекули.


-Тие се т.н. “конјугирани-системи” во кои електроните внатре во прстенот се заеднички за сите C-атоми (имаат $4n + 2\pi$ електрони во прстенот).

-Тешко се растворливи во вода, многу од нив се отровни, ама пак од друга страна има многу што се лекови и антиоксиданси што се употребуваат во лечењето на разни канцерогени заболувања


Номенклатура на ароматичните јаглеводороди




3-Bromotoluene
(*m*-bromotoluene)



2-Bromochlorobenzene
(*o*-bromochlorobenzene)



1,4-Dichlorobenzene
(*p*-dichlorobenzene)



2-Chlorotoluene
(*o*-chlorotoluene)

-Сите позиции на C-атомите кај бензенот се идентични. C-атомите се нумерираат во таа насока да супституентите имаат што помал број


-Ако два супституенти се едно до друго-ОПТО позиција

-Ако два супституенти на бензенскиот прстен се преку еден C-атом-МЕТА





-Ако два супституенти на бензенскиот прстен се преку два C-атоми-ПАРА

Карakterистични реакции на ароматичните јаглеводороди се реакциите на ароматична супституција


Супституција е реакција на замена, при што доаѓа до замена на еден H-атом од структурата на бензенот со некои други атоми или атомски групи.



Алкохоли, феноли и етери



Phenol
(carbolic acid)



2,4,6-Trinitrophenol
(picric acid)



Алкохоли: Имаат Општа формула R-OH

Феноли: Имаат Општа формула Ar-OH

Етери: Имаат Општа формула R-O-R


Номенклатура на алкохолите: На името на јаглеводородот со соодветен број на С-атоми му се додава *наставката -ол*, при што треба да се потенцира позицијата на која се наоѓа алкохолната OH група

Пример




Добивање и употреба на алкохолите

-Алкохолите може да се добијаат пр реакција на хидратација (реакција со вода) на алкени (адиција) во присуство на сулфурна киселина



-се добиваат и со каталитичка редукција на јаглерод моноксид во присуство на водород



Употреба на алкохолите

Метанол, CH_3OH

-21 место по примена помеѓу индустриските хемикалии, воопшто. Се употребува и во медицината. Доста силен отров за човекот

Етанол, C_2H_5OH

-се добива при ферментација или со хидратација на етилен. Се користи за дезинфекција во медицината, и како противотров при труење настанато со метанол.


Глицерин-најдува примена во авто индустријата и при производството на масти и масла

Општа употреба на алкохолите: алкохолите главно се употребуваат како растворувачи, разредувачи, како горива, за добивање на масти и масла и сл.


Етери: Етерите се органски соединенија што имаат ОПШТА формула R-O-R

Номенклатура на етерите:


Имињата на етерите се добиваат на тој начин што се именуваат алкил радикалите што го градат етерот и потоа се додава зборот етер



Dimethyl ether




Diphenyl ether



Methyl phenyl ether
(anisole)


Алдехиди и Кетони-се соединенија што содржат карбонилна C=O група



Алдехиди: имаат ОПШТА ФОРМУЛА

Номенклатура на алдехидите:

Имињата на алдехидите се добиваат на тој начин што на името на алканот со соодветен број на C-атоми што го гради алдехидот се додава наставката –ал.



Кетони: Имат општа формула


Номенклатура на кетоните:

Имињата на кетоните се добиваат на тој начин што се именуваат алкил радикалите што го градат кетонот и потоа се додава зборот *кетон*.


Примери:




Метанал (формалдехид)




3-хлоробутанал




Benzaldehyde



Диметил кетон




Диетил кетон



1-Phenylethanone (acetophenone)

Добивање и употреба


-Со оксидација на алкохоли




-се добиваат и со Екстракција од природни извори

Употреба:


Кетоните (ацетон) се употребуваат како растворувачи и разредувачи, а формалдехидот во медицината има огромна примена.



Benzaldehyde
(almonds)




Cinnamaldehyde
(cinnamon)




Camphor
(obtained from camphor tree)

Карбоксилни киселини и нивни деривати




Општа формула на карбоксилните киселини


каде




е формулата за карбоксилната функционална група




Acetic acid
(an aliphatic acid)



Benzoic acid
(an aromatic acid)



Oxalic acid
(an aliphatic
dicarboxylic acid)




o-Phthalic acid
(an aromatic
dicarboxylic acid)


оценка киселина ベンзоева киселина оксална киселина фтална киселина
(дикарбоксилна к-на) (дикарбоксилна ароматична к-на)

Номенклатура на карбоксилните киселини:


Имињата на карбоксилните киселини се добиваат на тој начин што на името на алканот со соодветен број на C-атоми што ја гради карбоксилната киселина се додава наставката “-ска киселина”.




Acetic acid
(an aliphatic acid)



Benzoic acid
(an aromatic acid)



Oxalic acid
(an aliphatic
dicarboxylic acid)



o-Phthalic acid
(an aromatic
dicarboxylic acid)


етанска киселина
(оцетна киселина)

бензоева киселина
(ароматична двобазна киселина)


оксална киселина

ортофтална к-на


Добивање на карбоксилните киселини-најчесто се добиваат со оксидација на алкохоли



Ацетил Група-естерска група




Ацетил групата е многу битна присутна е во многу терапевтски соединенија, во аспиринот на пример.



Ацетилсалицилна киселина (аспирин)

Ecmepu

-Естерите (или естрите) се добиваат при реакција на алкохол и карбоксилна киселина



-Присутни се главно во јужното овошје и ти е ги даваат карактеристичните ароми на овие овоштија. Покрај тоа се употребуваат и во медицината како анестезиолошки средства.

-Номенклатурата на естрите ја учиме на предавањата.

Амини


-амините се соединенија што во својот состав содржат амино група $-R-NH_2$




Ethylamine
(a primary amine)

Етил амин

Примарен амин



дифенил амин
Секундарен амин



Ethylmethylpropylamine
(a tertiary amine)

етил метил пропил амин

Терциерен амин

Номенклатура на амините:

Имињата на амините се добиваат на тој начин што прво се именуваат алкил радикалите што го градат аминот и потоа се додава зборот “амин”.

Амино киселини-имаат општа формула $NH_2NH-R-COOH$

-Амино киселините се органски соединенија што содржат COOH (карбоксилна) и NH_2 (амино) група во својот состав и тоа на еден ист C-атом.




-Постојат 20 есенцијални аминокиселини; без нив нема живот. Нив ги има во растенијата и животните, а човекот ги прима преку исхраната.

-За нив повеќе ќе учиме во Предметот Биохемија

Стереоизомерни органски соединенија

Стереоизомерија е појава на две различни геометрички форми од едно исто соединение. Се јавува кај соединенијата што имаат С-атом за кој се поврзани четири различни супституенти-присутна појава кај аминокиселините и јаглехидратите.

Тие соединенија се наречени хирални соединенија, а С атомот е хирален атом. Хиралните соединенија се однесуваат како предмет и лик во огледало и имаат целосно различни својства во поглед на вртењето на рамнината на планарната светлина, а имаат и различни физиолошки дејствија. Така на пример, едната форма на некоја аминокиселина (левата да речеме) може да дејствува како лек, додека другата (десната форма) на таа иста амино киселина може да дејствува како отров за организмот.



Пример за појавата на хиралност

Преглед на поважните функционални групи кај јаглеводородите

Функционални Групи кај јаглеводородите

Alkane	$R-H$	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$	Hexane
Alkene		$CH_2=CHCH_2CH_2CH_3$	1-Pentene
Alkyne		$CH_3C\equiv CCH_2CH_2CH_2CH_3$	2-Octyne
Alcohol	$R-OH$	$CH_3CH_2CH_2CH_2OH$	1-Butanol
Alkyl halide	$R-X^b$	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2Br$	1-Bromo hexane
Ether	$R-O-R'$	$CH_3-O-CH_2CH_2CH_3$	1-Methoxypropane (methyl propyl ether) ^c
Amine	$R-NH_2$	$CH_3CH_2CH_2-NH_2$	1-Aminopropane (propylamine) ^c
Aldehyde		$CH_3CH_2CH_2C=O-H$	Butanal (butyraldehyde) ^c
Ketone		$CH_3CH_2C(=O)CH_2CH_2CH_3$	3-Hexanone (ethyl propyl ketone) ^c
Carboxylic acid		$CH_3CH_2CH_2C(=O)OH$	Butanoic acid (butyric acid) ^c
Ester		$CH_3CH_2CH_2C(=O)OCH_3$	Methyl butanoate (methyl butyrate) ^c
Amide		$CH_3CH_2CH_2C(=O)-NH_2$	Butanamide (butyramide) ^c
Arene	$Ar-H^d$		Ethylbenzene
Aryl halide	$Ar-X^b$		Bromobenzene
Phenol	$Ar-OH$		4-Chlorophenol (p-chlorophenol) ^c

Што треба да се знае:

- да се знае да се напишат емпириските формули на некои едноставни органски соединенија, доколку е дадено името или
- да се знае да се прочита соединението, ако му е дадена формулата
- да се знаат основните функционални групи
- да се знае да се препознае од структурата дали едно соединение е Алдехид, етер, кетон, карбоксилна киселина, амино киселина, амин, алкан, алкен или алкин
- да се препознае дали емпириската формула на некое соединение е точно напишана или има грешка
- овие работи се битни за да имаме подобра старта позиција во вториот семестар по предметот Биохемија